



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 СКОПЈЕ, п. бр. 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Петок, 28 декември 1984
Скопје
Број 41

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

541.

Врз основа на член 109 и 1156 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка република Македонија, Собранието на Социјалистичка република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот совет, одржани на 26 декември 1984 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЗА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1985 ГОДИНА

1. Тргувајќи од досега остварените резултати, присутните состојби и проблеми и од тенденциите што ќе се пренесат, со политиката на општествено-економскиот развој во 1985 година ќе се продолжи со остварување на првата етапа од Долгорочната програма за економска стабилизација. Сврзано со ова ќе се настојува да се спроведат измени во стопанскиот систем, развојната политика и материјалните односи, натамошно зголемување на резултатите од трудот, порационално располагање и стопанисување со општествените средства и порешителни промени во однесувањето и начинот на работењето, што ќе овозможи потврдување и пројабочување на започнатите квалитативни промени во развојот.

2. Со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на СР Македонија во 1985 година, врз основа на целите на општествено-економскиот развој, се утврдуваат основните задачи и проецијата на развојот, како и активностите и мерките неопходни за нивно остварување, тргнувајќи од ставовите на XIV седница на ЦК СКЈ за остварувањето на економската политика во 1984 и развојот во 1985 година, писмото од Претседателството на СФРЈ до Собранието на Југославија и Долгорочната програма за економска стабилизација, посебно од основните празци за остварување на првата стапа содржани во првиот дел на Резолуцијата за 1984 година.

Со оваа резолуција се утврдува и политиката за остварување на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, во 1985 година, согласно со Долгорочната програма за економска стабилизација.

3. Тргувајќи од општите услови за стопанисување, присутните состојби и материјалните можности, од насоките на општествено-економскиот развој и економската политика на Југославија во 1985 година, како и од натамошниот развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, основните задачи на општествено-економскиот развој и на економската политика во 1985 година се:

(1) Стабилизирање на стопанскиот растеж и натамошно зголемување на индустриското производство и производството на храна;

(2) Зголемување на извозот на стоки и услуги, особено на подрачјето со конвертибилен начин на плаќање;

(3) Остварување на поусогласени односи на пазарот и забавување на порастот на цените;

(4) Натамошен пораст на вработеноста преку продуктивно вработување и

(5) Запирање на опаѓањето на реалните лични доходи и на животниот стандард.

Со остварувањето на овие основни задачи ќе се овозможи побрзо совладување на економските тешкотии и ќе се поддржува натамошниот пораст на производството, извозот, доходот и другите позитивни движења, ќе се овозможи развој на општествените дејности, порамномерен регионален развој на Републиката со побрз развој на стопански недоволно развиените краишта и натамошно јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

4. Врз постојните фактори и услови, со преземање на мерките и активностите утврдени со оваа резолуција, како и со зголемени напори на сите општествено-економски фактори ќе се создаваат услови за посфикасно разрешување и надминување на проблемите во општествено-економскиот развој и за продолжување на започнатите позитивни трендови.

Општествениот производ во вкупното стопанство се цени дека реално ќе се зголеми за околу 3,5% при што во индустријата од околу 4,5%, а во земјоделството од околу 3,5%. За остварување на предвидениот пораст на производството и услугите, неопходно е извозот на стоки номинално да се зголеми за околу 14%, при што на конвертибилното подрачје за околу 17%, а увозот на стоки за околу 7%, односно на конвертибилното подрачје за 9%. Врз основа на општите услови и можности за развој се очекува зголемување на вработеноста во општествениот сектор за околу 3,0%, а на продуктивноста на трудот во индустријата за околу 1%. Средствата за животен стандард, се цени дека ќе остварат реален пораст од околу 1,0%, а во тие рамки чистите лични доходи по вработен во општествениот сектор ќе растат во рамките на продуктивноста на трудот. Ќе се намали интензитетот на натамошниот реално опаѓање на инвестициите во основни средства. Врз поголемото производство на стоки и услуги ќе се постигнат поусогласени односи на понудата и побарувачката и со тоа ќе се создадат пазарни услови за забавување на инфлацијата.

Девизниот прилив ќе биде помал од девизниот одлив во тековните трансакции со странство.

И покрај присутните сложени состојби во развојот, а поради неопходноста за натамошни структурни промени во производството, основна ориентација и приоритет на развојната и економската политика и во 1985 година останува развојот на енергетиката, производството за извоз и зголемувањето на извозот, како и производството на храна.

Реализацијата на овие приоритети ќе се остварува во рамките на материјалните можности во тековната година.

5. Општествено-економскиот развој во 1985 година претпоставува натамошно приспособување на сите субјекти кон поизострените економски услови на стопанисување и на пазарните критериуми.

Предвидениот развој ќе бара поголемо користење на расположливите производствени капацитети и природни ресурси, како и редовност во снабдувањето со енергија, сировини и репроматеријали и резервни делови. Истовремено, развојот е потпрен на натамошното јакнење на квалитативните фактори на стопанисување, подобра организираност на производството, забрзување на процесот на здружување на трудот и средствата, користење на научно-технолош-

киот прогрес и приспособување на производството спрема барањата на домашниот и странскиот пазар.

Со економската политика во 1985 година ќе се создаваат услови за овладување на изострелите економски состојби заради поддржување на квалитетот на стопанствувањето, ќе се преземаат мерки за поддржување на вкупната финансиска консолидација на стопанството и банките, ќе се овозбуди јакнење на финансиската дисциплина, ќе се заорза борбот и циркулацијата на средствата и ќе се унапредат механизмот на стекнувањето и распоредувањето на доходот.

За намирување на пристигнатите обврски ќе се пристапи кон доследно спроведување на мерките за финансиска дисциплина и ќе се врши натамошно репротрамирање на пристигнатите обврски врз селективна основа.

За остварување на предвидениот развој е неопходно да се овозбуди и финансиска поддршка од Федерацијата.

6. Зголемувањето на производството и услугите, а особено на индустриското и земјоделското производство, ќе претставува основна задача во остварувањето на економската политика и за разрешување на присутните проблеми и недоволни состојби во развојот.

6.1. Во 1985 година се оценува дека ќе се оствари пораст на производството и услугите во сите дејности на стопанството, освен во градежништвото.

(1) Со зголемена активност на организациите на здружениот труд и со мерките на економската политика ќе се создаваат услови за стабилизирање на процесот на оживување на индустриското производство.

За оваа цел ќе се поддржува зголемувањето на производството на енергија, производството што придонесува за зголемување на извозот, доходот и вработеноста, како и производството на сировини и репроматеријали, кое ќе овозможи зголемување на производството за извоз и сулституција на увозот.

Во областа на енергетиката, преку поголемо искористување на постојните капацитети, ќе се оствари зголемено производство на електрична енергија, јаглен и нафтни деривати. Се предвидува да се оствари производство од околу 4,2 милијарди КВч електрична енергија, 4,25 милиони тони јаглен и за задоволување на вкупните потреби на Републиката ќе се вложуваат напори да се обезбеди преработка на околу 1,4 милиони тони сурова нафта.

Задоволувањето на вкупните потреби од електрична енергија ќе се врши и со обезбедување околу 1,8 милијарди КВч преку долгорочните договори. Јаглен за индустријата и широката потрошувачка ќе се обезбедува и со набавка од другите подрачја во земјата.

Зголемувањето на производството на сировини и репроматеријали во основа ќе се потпира на оптималното искористување на домашните ресурси. Врз овие основи ќе дојде до зголемување на производството на неметални минерали и одделни градежни материјали. Во црната металургија, покрај зголемено производство на железо, челик и феролегури, ќе се остварува и натамошно зголемено користење на валавничките капацитети и капацитетот за производство на заварени цевки со вршење услуги за партнери од земјата и странство. Истовремено, со зголемено користење на изградените капацитети од базната хемиска индустрија ќе се создадат услови за задоволување на потребите на индустријата за преработка на пластични маси, земјоделството и друго.

Во производството на опрема и трајни потрошни добра ќе се остварува асортиманско усогласување на производството и натамошно зголемување за извозот, а пред сè на инвестиционата опрема и сообраќајни средства. Производството ќе се остварува со поголемо покривање на потребите од железо, челик и обоени метали од домашниот пазар, како и со обезбедување на неопходен увоз на репроматеријали, делови и склопови за вградување.

Истовремено, ќе биде поддржувано производството на електричноопрема, а пред сè делови, склопови и опрема од областа на електриката, односно мерната техника, автоматиката, информатиката, телекомуникациите и друго. За таа цел, ќе биде неопходно натамошно здружување и организационо зајакнување на организациите на здружениот труд преку поддршка на производните програми. Заради ова развојот ќе се остварува преку изградба на нови капацитети, а пред сè со кооперација и специјализација со домашни и странски партнери.

Со интензивирање на активностите за развој на сопствена сировинска основа (војна, памук, кожа и друго) и со овозбедување на неопходниот увоз, преку зголемен извоз, ќе се создадат услови за зголемување на производството и текстилната и кожарско-преработувачката индустрија.

Ќе се остварува натамошно зголемување на производството на фармацевтската индустрија преку редовно овозбедување со сировини и репроматеријали од домашен пазар и увоз, со што ќе се овозможи подооро задоволување на потребите на населението со готови лекови.

Порастот на производството кај другите индустриски гранки, а особено кај дрвната индустрија, ќе се остварува со понагласена ориентација кон пораст на производството наменето за извоз и на производството на потребните сировини и репроматеријали.

(2) За поголемо покривање на потребите на населението со храна, обезбедување на поголема снабденост на прехранбената и тутунската индустрија со сировини од сопствено производство и остварување на зголемен извоз и во 1985 година од приоритетно значење ќе биде да се оствари зголемено производство во агроиндустрискиот комплекс.

Распејот на земјоделското производство ќе се темели врз обезбедување поголемо користење на обработливите површини, окрупување на земјоделските површини и зголемување на приносите по единица површина, порационално користење на хидросистемите, воведување втори култури како и остварување на подобри производствени резултати во сточарството. Истовремено, ќе се создаваат услови за навремено и квалитетно извршување на сеидбата, како и за поголемо и поредовно снабдување со потребни количества вештачки губрива, средства за заштита на растенијата, гориво и резервни делови за механизацијата и друго.

Во поледелството ќе се настојува да се оствари зголемено производство кај сите посеви, а особено кај оние кои носат повисок доход. Во овие рамки, поголемо производство ќе треба да се оствари кај производите кои се од значење за снабдување на населението и стопанството. Производството на пченица и 'рж се цени дека ќе се оствари на ниво од околу 280 илјади тони, пченка од околу 140 илјади тони, оризова арпа од околу 45 илјади тони, шеќерна репка од околу 140 илјади тони, сончоглед и маслодајна репка од околу 35 илјади тони и тутун од околу 35 илјади тони.

Во сточарството, оценетиот обем на производството ќе се остварува преку зголемување на сточниот фонд во говедарството и овчарството, особено на приплодниот добиток, со истовремено обезбедување на повиооки придонеси по грло.

За зголемување на сточарското производство ќе се преземаат мерки за пораст на производството на сточна храна од сопствени извори, пред сè со поголемо производство на кабата сточна храна и квалитетна силажа врз основа на зголемени приноси и одгледување на втори култури.

(3) Во шумарството, активноста треба да биде насочена кон натамошно отворање на шумите, подигање плантажи и насади од брзорасни видови дрва, мелиорација на шумите, реконструкција и обновна на постојниот шумски фонд и заштита на шумите од бесправна сеча, болести, штетници и пожари.

Во 1985 година ќе се пошумат околу 10 илјади хектари голмина.

Истовремено, ќе се прават напори за порационално искористување на дрвната маса во рамките на етатот, промена на структурата на производството во корист на индустриското дрво, како и за зголемување на извозот на опоредните шумски производи (лековити растенија, печурки и друго).

(4) Во градежништвото ќе се преземаат мерки и активности за забавување на интензитетот на реалното намалување на активноста. За оваа цел активноста на градежништвото ќе биде насочена кон натамошно изведување на градежни работи во странство особено во земјите во развој, а на подрачјето на Републиката и земјата кон изградба на објекти во приоритетните дејности, а особено во енергетиката, како и во станбената изградба.

Истовремено дел од неангажираната градежна механизација ќе се користи за отворање на работа на одделни површински копови на јаглен.

(5) Во сообраќајот, активноста ќе биде насочена кон ефикасно и квалитетно извршување на транспортните услуги, а посебно во меѓународниот превоз и транзит, од поголеми напори за штедење енергија и намалување на транспортните трошоци. Истовремено активноста ќе биде насочена кон унапредување на технологијата и организацијата на работењето за создавање услови за развој на интегралниот транспорт, поголемо и порационално искористување на капацитетите, зголемување на безбедноста во превозот и друго.

Со мерките на економската и сообраќајната политика ќе се врши натамошна прераспределба на превозот кон општествено порентабилни видови услуги, а особено од сообраќајот за сопствени потреби кон јавниот сообраќај и ќе се обезбеди побрз пораст на услугите во железничкиот сообраќај и во поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај.

Во поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај ќе се преземат мерки за реализација на програмата за изградба на приоритетните капацитети, а особено во подрачјата во планинскиот појас и определените ридско-планински реони.

(6) Во трговијата ќе продолжи и ќе се интензивира процесот на самоуправни трансформирање преку окрупнување, специјализирање и економско и организационо јакнење на организациите. Со ова ќе се создадат услови за интензивирање на процесот на поврзување со производните организации врз доходни основи. Врз оваа основа ќе се создадат услови за зголемување на прометот, подобро заедничко решавање на значајни прашања во снабдувањето на населението и стопанството во Републиката, подобро снабдување на поголемите потрошувачки и туристички центри во земјата и зголемување на извозот.

(7) Во туризмот, активноста ќе биде насочена кон подобрување на самоуправниот организирање на туристичкото стопанство, вклучувајќи го и окрупнувањето на организациите на здружениот труд кон поголемо користење на расположливите капацитети, продолжување на туристичката сезона, подобрување на квалитетот на понудата, а посебно зголемување на вонпансионските услуги и развој на транзитниот туризам.

Во овие рамки ќе се преземаат мерки за побрз развој на странскиот туризам заради зголемување на девизниот прилив по овој основ.

(8) Во малото стопанство ќе се интензивираат активностите за создавање услови за изградба на производни капацитети за долгорочна кооперација во производството на делови, склопови и стоки за широка потрошувачка заради дополнување на асортиманот на производството на големите производители и развој на услужните капацитети. Индустриските, земјоделските и трговските организации треба да бидат главни носители на развојот на капацитетите од малото стопанство. Притоа, развојот ќе се остварува и преку поголемо користење на неискористените или опшишаните основни средства, како и напуштените деловни простории.

Истовремено, ќе се создаваат услови за поголема заинтересираност на работните луѓе, посебно на привремено вработените во странство што се враќаат во земјата, за поголемо ангажирање на личните средства во сите занаетчиско-производни и услужни дејности преку договорни организации на здружениот труд, занаетчиски задруги, како и самостојни дуќани за производство во кооперација.

6.2. За остварување на предвиденото производство и услугите ќе се преземаат следниве мерки и активности:

(1) Ќе се обезбедува редовно и квалитетно снабдување со сите видови енергија со истовремено преземање мерки за штедење, рационално користење и супституција на енергијата со цел намалување на потрошувачката по единица производ.

СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ ќе ги преземе сите мерки и активности за одржување максимална погонска подготвеност на постојните капацитети, за најрационално искористување на хидроелектраните, за оптимално можно искористување на термоелектраните на јаглен со повремено ангажирање на термоелектраната „Неголино“, како и за преземање на договорените количества од електроенергетскиот систем на земјата.

СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ ќе ја преиспита својата самоуправни, економска и организациона поставеност со цел да се обезбеди најефикасно функционирање на електроенергетскиот систем од тековен и развоен аспект. Доколку не се остварат Заклучоците на Собранието на СР Македонија за самоуправната, економската и организационата поставеност на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ до крајот на првото тримесечје од 1985 година, ќе се преземат дополнителни мерки и активности.

Организациите на здружениот труд за производство на јаглен ќе вложуваат напори за обезбедување на потребите на термоелектраните и дел од потребите на индустријата и широката потрошувачка. Обезбедувањето на другите потреби од јаглен за индустријата и широката потрошувачка ќе се остварува со самоуправни спогодби со производителите на јаглен, во рамките на земјата.

Рафинеријата за преработка на сурова нафта ќе презема мерки и активности за задоволување на потребите од нафтни деривати во Републиката преку сопствено производство и со размена на вишокот на бели деривати. Истовремено, ќе се вложуваат напори за повисоко искористување на капацитетот на Рафинеријата преку вршење услуги на други од земјата и странство. Притоа, ќе се настојува да се обезбеди соработка врз основа на подопорочни договори.

Организациите на здружениот труд и другите корисници ќе подготват и донесат програми за штедење и рационално користење на енергијата, како и за постапна замена на течните со цврсти горива таму каде што е тоа технолошки можно и економски оправдано.

Заради утврдување на потребите и можностите за воведување природен гас во енергетската потрошувачка во Републиката и нејзиното поврзување со другите гасоводни системи, ќе се изготви студија за пасификација на СР Македонија.

Ќе се продолжи со истражување на енергетските извори, а посебно на нуклеарните суровини, геотермалните и на други неконвенционални видови на енергија.

Ќе се настојува, најдоцна еден месец по донесување на Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, на самоуправни основа, организациите на здружениот труд од нафтното стопанство и прометните организации во рамките на Стопанската комора на Југославија, да го регулираат прашањето за снабдување на југословенскиот пазар со нафтни деривати; организациите на здружениот труд производители на петрохемиски производи и преработвачите на пластични маси во рамките на Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гума на Југославија да ја продолжат важноста

на Самоуправната спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со петрохемиоки производи и аромати; организациите на здружениот труд од црната металургија во рамките на своето општо здружение во Стопанската комора на Југославија, на самоуправни основа да обезбедат рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со кокс.

(2) Организациите на здружениот труд од индустријата ќе подготват конкретни програми за целосно искористување на производствените капацитети и врз таа основа остварување на зголемено производство.

Во организациите на здружениот труд во кои ќе се оцени дека постојат реални услови за поголемо производство, особено наменето за извоз и за задоволување на потребите на населението, ќе се воведат работи во повеќе смени. За таа цел ќе се обезбедуваат обртни средства, енергија, приоритет при увозот на сировини и репроматеријали, кредитирање на извозот, како и даночни олеснувања.

За оптимизација на производствените капацитети во индустријата неопходно е да се интензивира процесот на здружување на трудот и средствата преку доходовно и техничко-технолошко поврзување и на таа основа создавање заокружени репродукциони целини. Ова ќе се остварува пред сè, во областа на црната и обоената металургија, нафтно-хемиоката индустрија, металскиот комплекс, индустријата на неметали, градежни материјали и друго.

Во црната металургија е неопходно да се оствари повисоко деловно-планско поврзување меѓу Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и организациите на здружениот труд од металскиот комплекс.

Во хемиската и текстилната индустрија е неопходно да продолжи и зајакне здружувањето на трудот и средствата врз доходовни основи со цел да се обезбеди зголемување на производството и извозот на производи со повисока фаза на преработка (трикотажка, конфекција и друго).

За поддржување на производството на вештачки губрива ќе се обезбедат средства за регресирање на дел од трошоците на репродукцијата во рамки на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи.

Организациите на здружениот труд од индустријата на неметали и градежни материјали и од градежништвото ќе преземат мерки и активности за поголемо вградување на производи од овие гранки во објектите кои се изведуваат во земјата, а особено во странство.

Организациите од текстилната и кожарско-преработувачката индустрија и земјоделството е неопходно да склучат самоуправни спогодба со цел забрзување на развојот и обезбедување на сопствена суровинска основа за овие индустриски гранки.

Во рамките на индустријата за преработка на дрво е неопходно СОЗТ „Треска“ и СОЗТ „Македонија дрво“ да ја преиспитаат овојата економска и организациона поставеност со цел за поефикасно остварување на производството и извозот.

Во рамките на Стопанската комора на Македонија ќе се склучи самоуправни спогодба на банките со која ќе се обезбедат спешства во висина од 20% од прирастот на штедните влогови што се формираат во деловните банки за кредитирање на извозот и пласманот на опрема, метални конструкции и монтажески работи во земјата.

Организациите на здружениот труд ќе преземат мерки и активности за собирање, откуп и рециклирање на отпадните материји.

(3) Организациите на здружениот труд од агрокомплексот и општините ќе утврдат оперативни програми за извршување и следење на пролетната и есенската сејба и за откуп на земјоделските производи од почетокот на 1985 година.

Организациите на здружениот труд, а особено специјализираните организации ќе преземаат конкретни мерки за навремено обезбедување на квали-

тетен семенски материјал, вештачки губрива, средства за заштита на растенијата, резервни делови, погонско гориво и други репроматеријали.

Водостопанските организации во соработка со организациите на здружениот труд од земјоделството ќе изготват усогласени програми и ќе преземат мерки за рационално користење на системите за наводнување, одгледување на втори култури, како и за изградба на мали акумулации, одводнување на земјоделски површини, наводнување од бунари и други зафати со брзи ефекти.

Деловните банки ќе продолжат со кредитирање на индивидуалното земјоделство согласно со Спогодбата за насочување на средствата од нето приливот на штедните влогови за инвестиции во индивидуалното земјоделство.

Ќе се продолжи со обезбедување на средства за остварување на развојните програми за зголемување на сточниот фонд, доопремувањето со механизација во поделственото и за активирање на необработени обработливи површини и нивно приведување во култура. Дел од средствата за овие намени ќе ги обезбедат деловните банки од својот кредитен потенцијал, а обемот, начинот и условите за обезбедување ќе се утврдат со Одлука за кредитната политика на Републиката за 1985 година.

Дел од слободните средства на општествено-политичките заедници, што се водат како депозит кај Народната банка на Македонија, ќе се насочи за откуп на земјоделски производи и за интервенции на пазарот со основни прехранбени производи и стока од витален интерес на населението.

Ќе се продолжи со реализацијата на програмите за унапредување на индивидуалното земјоделство, создавање резерви на месо во жив добиток, создавање вештачки ливади на ерозивни јурици, мелiorирање на ливади, за развој и унапредување на пчеларството и на коњарството.

Општините ќе обезбедат материјални и други услови за оспособување на спручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство, како и за проширување на нивната активност на поголем број населени места.

Во општините и Републиката ќе се изготват конкретни акциони програми за поттикнување на производството и за развој на општествено-економските односи на село преку организирање и здружување на индивидуалните земјоделски производители во земјоделски задруги, основни организации и кооперанти и други облици на здружување и поврзување.

При утврдувањето на заштитните цени на ниво на земјата ќе се настојува да се обезбеди соодветен паритет на тутунот, оризот, памукот и волната во однос на цената на пченицата.

Со договарање и самоуправни спогодување на ниво на земјата ќе се настојува да се овозможат услови за навремено обезбедување девизни средства за увоз на суровини за производство на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и протеиноко сточна храна, гуми и резервни делови за механизацијата.

За развој на сточарството и сточната храна ќе се донесе Програма на мерки и решенија за стабилизирање на сточарското производство во 1985 и 1986 година.

Со мерките на економската политика и со други активности, општините и Републиката ќе ги поддржуваат иницијативите на организациите на здружениот труд од агроиндустрискиот комплекс во пошироките региони, со исти или слични почвено-климатски услови и производи на структура, за здружување на трудот и средствата преку организационо, доходовно и техничко-технолошко поврзување во производствени целини кои ќе обезбедат зголемена ефикасност во работењето, порационално искористување на расположливите капацитети и создавање услови за зголемено производство и извоз.

Во овие рамки од особено значење ќе биде поврзувањето на примарното производство и прерабо-

тувачките капацитети со цел за обезбедување суровини и оптимално користење на расположливите капацитети.

Истовремено, врз овие основи ќе се овозможи натамошно јакнење и организационо оспособување на ЗЗПК „Македонија“.

(4) За рационално користење на шумскиот фонд, изградба на шумски патишта, подигање плантажи и насади од брзорасни видови дрва, ќе се склучат самоуправни спогодби меѓу организациите на здружениот труд од шумарството, индустријата за преработка на дрво и други корисници на дрво за здружување на трудот и средствата врз доходовни основи.

(5) Организациите на здружениот труд од градежништвото и нивните асоцијации, а посебно деловната заедница „Македонија-инвест“ ќе преземаат мерки за испитување и заеднички настап во земјата и странство, со цел за поголемо користење на постојните капацитети, зголемување на квалитетот и скратување на роковите за градба.

Организациите на здружениот труд од градежништвото ќе се ангажираат за организационо оспособување и ќе преземаат мерки за самоуправни поврзување со организациите од јавниот патен сообраќај, производителите на градежни материјали и опрема и дрвната индустрија за заеднички настап во изведувањето на инвестиционите работи, посебно на странскиот пазар.

(6) Ќе се преземаат мерки за рационализација на превозот и за заеднички настап на јавниот сообраќај на транспортниот пазар. За таа цел ЖТО Скопје и организациите на здружениот труд од јавниот патен сообраќај преку Деловната заедница за патен сообраќај „Македонија-сообраќај“ ќе ги интензивираат активностите за склучување самоуправни спогодба за деловно-техничка обработка.

Организациите на здружениот труд од јавниот патен сообраќај ќе ги интензивираат активностите за окружување и поефикасно и поскономично извршување на задачите во превозот.

Со самоуправни спогодби меѓу организациите на здружениот труд од сообраќајот и врските и производителите и со други мерки, ќе се обезбеди редовно снабдување на сообраќајот и врските со неопходните резервни делови, репроматеријали, автогуми и телекомуникациони кабли.

Ќе се настојува на ниво на земјата што поскоро да се склучи договор за условите на стопанисување на железничкиот сообраќај.

Ќе се настојува да се ооздадат услови за побрза реализација на Договорот за развој на интегралниот транспорт, за поширока примена на современа технологија и организација на работењето во областа на сообраќајот.

(7) Организациите на здружениот труд од угостителството и туризмот преку последна примена на Самоуправната спогодба за користење на дел од одморалишните капацитети за комерцијални цели ќе обезбедат поголемо вклучување на одморалиштата и капацитетите на домаќинствата во вкупната туристичка почва.

Организациите на здружениот труд од угостителството и туризмот, апропријатскиот комплекс и од прометот, преку Стопанската комора на Македонија ќе покренат иницијатива за склучување самоуправни спогодба за редовно снабдување на туристичките места со потребните производи од домашно производство и увоз.

(8) За поголема заинтересираност на производителите и прометните организации на здружениот труд за основање специјализирани организации во малото стопанство за производство на делови и мали серии на одделно производство, домашни ракотворби и работи по системот „СИЦ“, ќе се преземаат мерки од даночната и кредитната политика.

Ќе се води селективна даночна политика, при што, општините ќе ввршат даночни ослободувања и олеснувања за дефицитарните производи и услужни дејности од малото стопанство.

Стопанската комора на Македонија ќе се ангажира навремено да се склучи Самоуправна спогодба на деловните банки со која ќе се обезбедат и насочат средствата во висина од 5% од прирастот на средствата што ќе се формираат при банките врз основа на депозити на штедните влогови за развој на малото стопанство. Истовремено, со свои одлуки банките ќе утврдуваат погодности во роковите за отплата и каматите за инвестициони вложувања во малото стопанство.

Општините ќе ги интензивираат активностите за реализација на програмите за развој на малото стопанство, ќе ги отстрануваат причините кои го забавуваат развојот и ќе преземаат мерки за рационално користење на секундарните суровини.

Во општините ќе се забрза постапката за давање одобрување за отворање на самостојни дуќани.

7. Во економските односи со странство тежиштето на активностите ќе се даде на натамошното подинамично зголемување на извозот на стоки и услуги и на таа основа зголемување на девизниот прилив, остварување на поуогласени односи во размената со странство, навремено намиравање на девизните обврски спрема странство, како и поорганизиран настап на стопанството на странските пазари.

За остварување на повисок извоз, организациите на здружениот труд ќе прават позасилени напори за оспособување на производството кон барањата на странските пазари, а пред сè на производите со повисока фаза на изработка и со поголема конкурентска способност.

Ќе се води политика за поттикнување на економски оправданиот извоз на стоки и услуги, ќе се врши рационално супституирање на увозот и ќе се поддржува развивањето на долгорочната обработка.

Извозот на стока се цени дека ќе оствари вредност од 610 милиони долари, при што на подрачјето со конвертибилен начин на плаќање од околу 380 милиони долари. Истовремено, треба да се оствари девизен прилив од нестоковните девизни приходи во износ од околу 205 милиони долари, од кои на конвертибилното подрачје околу 90 милиони долари.

Ќе се преземаат мерки и активности за зголемување на извозот на индустриски производи, а особено на автобуси, фрижидери, акумулатори, конфекција, трикотажа, чевли, јагнешко месо, вино, ферментирани тутун и друго.

Вкупниот увоз на стока се цени дека ќе достигне ниво од 900 милиони долари, а на конвертибилното подрачје 505 милиони долари. Во рамките на вкупниот увоз на стока приоритет ќе се даде на увозот на одредени суровини и репроматеријали, а пред сè на природни фосфати, акрилонитрил, лиметил теофатат, памучни и волнени влакна, сурова кожа, отпадно железо, валавички полуфабрикати, цинков концентрат, хромна руда и концентрат, на увозот на енергетски горива, како и на суровини и репроматеријали за производството неопходно за задоволување на виталните потреби на населението.

Увзот на опрема ќе биде наочен, пред сè, за развој на енергетиката, рударството, производството за извоз, модернизација на железничкиот сообраќај и за остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта.

Новото задолжување во странство ќе се врши исклучително за заедничките договорени намени и приоритетно производство со кое ќе се остварува поголем девизен прилив. Притоа, во странство ќе се задолжуваат субјектите кои обезбедуваат уредно враќање на кредитите.

Економската обработка со странство ќе се остварува со сите региони и земји во светот, а посебно место ќе се даде на обработката со соседните земји, неврзаните земји и земјите во развој.

За остварување на задачите во економските односи со странство, ќе се преземаат следниве мерки и активности:

— организациите на здружениот труд ќе донесат сопствени и заеднички програми за извоз со други репродуктивно поврзани организации врз заеднички интерес и доход;

— организациите на здружениот труд, банките и Стопанската комора на Македонија ќе ги зголемаат активностите за поефикасно и поголемо користење на стоковните кредити од странство за увоз на суровини и репроматеријали, особено на кредитите за структурно приспособување на стопанството;

— организациите на здружениот труд ќе преземаат организациони и други мерки за позначајно зголемување на извозот на производи од прехранбената индустрија, а пред сè, на вино и конзервирано овошје и зеленчук, како и за обезбедување на врзани и компензациони работи пред сè за увоз на суровини и репроматеријали потребни на стопанството;

— организациите на здружениот труд ќе преземаат мерки за воспоставување на повисоки форми на економска соработка со странство, врз потрајна основа (индустриска кооперација, трансфер на технологија, заеднички вложувања и финансиска соработка);

— ќе се рационализира бројот и ќе се окрупнуваат претставништвата на надворешно-трговските организации на здружениот труд со цел поефикасно и поорганизирано настапување на странските пазари;

— во Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се утврдат и усогласат плановите за економски односи со странство по основни единици и организации на здружениот труд, како и на извозните програми по производи и валутни подрачја;

— организациите на здружениот труд врз самоуправна основа ќе обезбедат средства за дополнително поттикнување на извозот на одделни стоки и услуги. Дел од средствата за поттикнување на извозот ќе се обезбеди од средствата на Републиката. Користењето на овие средства ќе се остварува со одлука или друг акт на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство;

— Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе донесе одлука со која ќе се утврди делот на девизите за задоволување на потребите на стопанската инфраструктура, малото стопанство, заедничките потреби во општествените дејности и потребите на другите дејности што се вршат во рамките на Републиката, согласно со Одлуката за заедничка девизна политика на Југославија за 1985 година.

Со заедничката економска политика на ниво на Југославија ќе се настојува да се обезбеди:

— поврзување на организациите на здружениот труд на ниво на земјата, за остварување заеднички извоз и доход преку реализација на Единствените критериуми, односно на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, во рамките на општествено признатите репродукциони потреби, општите здруженија на Стопанската комора на Југославија или преку други форми за здружување во Самоуправната интересна заедница на Југославија за економски односи со странство;

— рефакција на превозот до југословенската граница;

— функционирање на девизниот пазар за задоволување на утврдените општествено признати репродукциони потреби преку договарање во општите здруженија во Стопанската комора на Југославија и другите форми на здружување;

— потребен обем на девизни средства за плаќање на увозот на нафта, нафтни деривати, јаглен за коксирање, на одделни суровини и репродукциони материјали и резервни делови во согласност со енергетскиот биланс на Југославија и согласно со предвидените средства во платниот биланс на земјата;

— зголемување и унапредување на малограничниот промет и кооперацијата во кои ќе бидат вклучени и поголемите организации на здружениот труд што се регистрирани да вршат надворешно-трговска размена со цел да се зголеми прометот со соседните земји. Притоа, ќе се настојува малограничниот промет со одделни земји да се остварува на селективна основа, тргнувајќи од остварениот обем на размената;

— увозот на опрема и резервни делови кои не се произведуваат во земјата да се врши со намалена царинска стапка и без плаќање посебни такси и давачки.

8. Во областа на пазарот и цените ќе се преземаат мерки и активности во рамките на политиката на ниво на земјата за реално вреднување на сите фактори на производството, за натамошно усогласување на стоковно-паричните односи, постепено отстранување на причините за инфлацијата и за подобро и поредовно снабдување на пазарот. Истовремено, ќе се продолжи со намалување на постојните диспаритети на цените кај одделни гранки и производи со цел за остварување на поусогласени односи во примарната распределба.

(1) Поредовно снабдување на пазарот ќе се остварува со зголемена активност на носителите на економската политика за поголем обем на сопственото производство, усогласување на вкупната потрошувачка со реално расположливиот средства, слободно движење на стоката и општествените средства на единствениот југословенски пазар, натамошна примена и поефикасно функционирање на системот на материјалните резерви, селективен увоз на производи и стока кои се од витално значење за редовно снабдување на стопанството и населението, како и за создавање услови за пазарно однесување на стопанските и други субјекти.

Заради подоследно спроведување и остварување на предвидените задачи на подрачјето на пазарот, ќе се преземаат следниве мерки и активности:

— ќе се поттикнува сопственото производство кое е од значење за снабдување на стопанството и населението, пред сè, со мерките на кредитната политика, со обезбедување обртни средства, со водене политика за даночни олеснувања и ослободувања, како и со откажување на кредитирањето на резервите на готовите производи кај оние производители кои ги чуваат производите во исчекување на повисоки цени;

— ќе се интензивира процесот на дотовавање на прометните со производните организации на здружениот труд преку заеднички ризик пред почетокот на репродукциониот циклус;

— ќе се интензивира процесот на организирање, окружување, економско и доходовно поврзување на организациите на здружениот труд што вршат промет со прехранбени стоки со организации од други подрачја на земјата, пред сè, поради снабдување и плаќање на производи во Републиката и земјата, а особено во големите потрошувачки центри и туристички региони;

— ќе се продолжи со пропишувањето на заштитни цени за одделни производи од интерес на Републиката, особено на компирот, кромидот, овесот, јачменот и првот;

— врз основа на стоковните биланси, во економската 1984/1985 година за задоволување на потребите ќе треба да се обезбедат надвор од Републиката и од увоз 170 илјади тони пченица, односно брашно изразено во зрно, 150 илјади тони пченка, 45 илјади тони шеќер и до 20 илјади тони масло за јадење;

— ќе се зголеми обемот и асортиманот на стоката во републичките стоковни резерви со цел за постигнување на поусогласени односи на понудата и побарувачката на домашниот пазар и ќе се обезбедуваат средства за нивно финансирање согласно со Општествениот договор на ниво на земјата;

— ќе се интензивира активностите на инспекциските и другите служби, како и правосудните органи за сузбивање на појавата на врзани работи и условување на размената со девизни плаќања, затворање на пазарот и ограничување на движењето на стока, услуги, акумулација и девизи, држење резерви заради зголемување на цени, промет преку поголем број посредници отколку што е нужно и други појави на нарушување на единствениот југословенски пазар;

— ќе се настојува на ниво на земјата со општествен договор, навремено да се обезбедат девиз-

ни средства за увоз на одделни производи и суровини за нивно производство кои не се произведуваат во земјата или се произведуваат во недоволни количества, а се од витален интерес за потрошувачка на населението.

(2) Со мерките на економската политика и со други мерки ќе се обезбедува постигнување повоогласени односи во понудата и побарувачката, намалување на растежот на трошоците на репродукцијата и врз таа основа забавување на растежот на цените.

Истовремено, ќе се создаваат услови и ќе се обезбедува поголемо влијание на пазарните услови при формирањето на цените и врз таа основа ќе јајне конкурентската способност на стопанството.

Со кредитната политика ќе се оневозможи кредитирање на производството и резервите на производите кај кои растот на цените ги надминува договорените рамки.

Ќе се настојува да се врши натамошно усогласување на односите во примарната распределба и ќе се отстрануваат диспаратите на цените на основните подрачја на репродукцијата, а особено на цените на електричната енергија, јагленот, основните метали, железничкиот сообраќај, основните земјоделски производи, производите на базната хемија, станарините и друго.

9. Ќе се создаваат услови за натамошен пораст на продуктивно вработување и забавување на порастот на невработеноста.

Вработувањето ќе се остварува преку динамизирање на стопанскиот растеж и проширување на материјалната основа на трудот, зголемено ангажирање на средствата во сопственост на граѓаните, особено во земјоделството и малото стопанство, како и со замена по основ на пензионирање и друг природен одлив. Врз овие основи, во 1985 година ќе се активираат околу 24 илјади лица од кои околу 15 илјади со проширување на работни места во општествениот сектор. Вкупниот број вработени (без индивидуалниот сектор во земјоделството) ќе достигне ниво од 518,5 илјади лица од кои околу 495 илјади во општествениот сектор.

Со оглед на стеснетите можности за активирање на работоспособното население, пред се, поради позначајното реално намалување на стопанските инвестиции во претходните години, вработувањето ќе се остварува првенствено со воведување на повеќе смени, скратување на работното време каде што за тоа постојат потребни услови, вработување со искористување на потенцијалните можности во малото стопанство и со вработување на приправници, особено во производните занимања.

Истовремено, ќе се води политика на забавување на приливот на земјоделското население од село во градовите, особено со ангажирање на работно-способното население во земјоделството, како и со подобрување на условите за живот и работа во помалите населени места.

За остварување на поедливиот растеж на вработеноста, ќе се преземаат следниве мерки и активности:

— организациите на здружениот труд од материјалното производство ќе изготват програми за скратување на работното време на работните места во тешки услови на работа и штетни по здравјето на вработените и за воведување на зголемен број смени со кои се обезбедува поголема вработеност, производство и доход;

— организациите на здружениот труд кои со воведување на повеќе смени во работењето ќе обезбедат зголемување на вработеноста, производството и извозот ќе имаат приоритет при одобрувањето на кредити, особено за набавка на суровини и репроматеријали, што ќе се уреди со Одлуката за кредитната политика на Републиката;

— организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и општините ќе изготват конкретни програми за вработување на младите стручни кадри, особено за вработување на приправници;

— организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ќе преземаат мерки и ќе учествуваат со соодветни средства за откуп на работен стаж за пензионирање согласно со Законот;

— ќе се склучи Општествен договор и ќе се предвидат поттикнувачки мерки за поголема подвижност при вработувањето во одделни дејности и подрачја во Републиката, особено на младите стручни кадри;

— ќе се продолжи со ограничување на прекувремената и дополнителната работа, а доколку работите и работните задачи поради својата природа не бараат ангажирање на работник во работен однос со полно работно време, истите ќе се извршуваат со ангажирање на невработено лице на определено работно време;

— ќе се продолжи со преквалификација и доквалификација на суфитарните кадри за дефицитарни занимања зависно од потребите и врз основа на договори со организациите на здружениот труд, како и со преквалификација на дел од вработените што претставуваат технолошки вишок, односно за нивно соодветно вработување во други дејности и гранки;

— во општините ќе се утврдат конкретните потреби и можности за вработување и работно ангажирање на граѓаните кои се враќаат или ќе се враќаат од привремена работа во странство, со поголемо користење на средствата од нивните заштеди, за нивно вработување во производните дејности, а пред сè, во малото стопанство. Заради ова ќе се преиспитаат постојните прописи и по потреба ќе се изврши нивно доградување и меѓусебно усогласување;

— самоуправните интересни заедници за вработување ќе изготват програми за организирано вработување на дел од невработените во Републиката во другите републики и автономни покраини;

— организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници за вработување и општествено-политичките заедници, ќе преземаат и други мерки и активности согласно со Општествениот договор за заеднички основи на политиката за вработување со цел да се оствари предвидениот пораст на вработувањето и работно ангажирање на општествениот и индивидуалниот сектор;

— ќе се донесе програма за зголемување на вработеноста во Републиката, врз основа на која ќе се согледа и оцени потребата и можностите за распишување јавен заем за вработување, што ќе услови јавниот заем предвиден во Резолуцијата за остварување на првата етапа од Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на СР Македонија во 1984 година, (дел I точка 1 потточка 4) за изградба на нови електроизвори да се пренамени за зголемување на вработеноста.

Со можното распишување на јавниот заем за вработување воведените самопридонеси за оваа намена ќе лобијат третман на заем.

10. Инвестиционата политика во 1985 година ќе биде насочена кон намалување на интензитетот на реално опаѓање на инвестиционите вложувања во основни средства, натамошна модернизација и реконструкција на постојните капацитети, довршување на инвестициите во тек кои се во завршна фаза на граѓа од приоритетните дејности и подобрување на ефикасноста во инвестирањето, со цел постепено отстранување на постојните проблеми на ова подрачје и создавање услови за подинамичен и постабилен развој.

Ова ќе се остварува, пред сè, со побрз пораст на средствата за акумулација и поголема концентрација на средствата врз самоуправни основа и мобилност на паричната акумулација и со подигање на општата ефикасност на инвестициите.

Зголемувањето на ефикасноста на инвестициите ќе се обезбедува со побрза градба и порационално искористување на расположливите средства за довршување на започнатите вложувања и со доследна примена на критериумите за вреднување на економ-

ската ефикасност и општествена оправданост на новите инвестиции.

Ке се преиспитуваат одделни постојни производствени програми и истите ќе се приспособуваат кон барањата на пазарот, пред се врз потесна деловна соработка и здружување на трудот и средствата со организациите на здружениот труд од земјата.

10.1. Во рамките на инвестиционата политика тежиштето на активноста ќе биде насочено особено кон:

(1) Продолжување на изградбата на започнатите објекти пред сè во приоритетните дејности во согласност со условите и критериумите на развојната политика утврдени со Долгорочната програма за економска стабилизација.

Врз основа на Законот за насочување на средствата што се обезбедуваат за изградба на електроенергетски објекти, во 1985 година ќе се остварува забрзана реализација на утврдените приоритети врз основа на постојните извори на средствата и без дополнително оптоварување на стопанството.

Ке се отпочне со градба на нови капацитети во приоритетните дејности, пред сè, за производство на јаглен за индустријата и широката потрошувачка, производство на храна особено со проширување на обработливите површини и нивно приведување во култури, зголемување на сточниот фонд, а особено во говеда и овци, производство за извоз особено во производството на опрема и трајни потрошни добра, модернизација на железничкиот сообраќај и одделни производни и услужни дејности во малото стопанство.

Истовремено, приоритет ќе имаат и инвестиционите вложувања кои се остваруваат со средствата на Фондот на Федерацијата, со средствата на Меѓународната банка за обнова и развој и вложувањата во стопански недоволно развиените краишта во Републиката.

Во овие рамки, приоритет ќе се даде на вложувањата кои ќе придонесуваат за неуспешно користење на расположливите потенцијали, зголемување на продуктивноста вработување, јакнење на извозната способност на стопанството и рационална супституција на увозот, постепено намалување на диспропорциите во структурата на стопанството, остварување повисок доход, јакнење на акумулативната и репродуктивната опособност и со кои ќе се подобрува техничко-технолошкото ниво врз општествена наука и технологија.

Во патната мрежа вложувањата ќе бидат насочени кон подобрување и поефикасно нејзино одржување, а во рамките на материјалните можности и во зависност од сообраќајните потреби ќе се врши подобрување на патната мрежа со зајакнување и реконструкција на постојните патници и изградба на започнатите приоритетни патни правци.

Во воздушниот сообраќај ќе се продолжи со реконструкција на аеродромот „Скопје“ — Скопје.

За изградба на хидроенергетскиот систем „Злетовица“, како повеќенаменски објект, во 1985 година ќе се отпочне со изработка на главната документација.

(2) Вложувањата во нестопанските инвестиции првенствено ќе бидат насочени во станбено-комуналната изградба, во доовложувањето на објектите во тек на градба, а особено во здравствена заштита, основното и средното насочено образование и опремување на објекти во општествените дејности.

10.2. Средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе се користат за довршување на инвестициите во градба по веќе одобрените кредити и за отпочнување нови инвестициони зафати и тоа: во енергетиката; производството кое обезбедува зголемен извоз; за развој на сточарството, пред сè, на говедарството и овчарството; за набавка на механизација во земјоделството; активирање на необработени површини и нивно приведување во култури; за развој на комплексот за опрема и трајни потрошни добра; во железничкиот и воздушниот сообраќај, за развој на ПТТ

сообраќај во граничниот појас и определените ридско-планински реони; во малото стопанство и за развој на наменското производство.

Заради обезбедување континуитет во инвестиционата активност, по 1985 година овластената банка во Републиката може да донесува кредитни одлуки во 1985 година со кои ќе се ангажираат средства од Фондот на Федерацијата кои се формираат по основ на задолжителен заем со износ до 35 млрд. динари.

Износот на кредитот од средствата на Фондот на Федерацијата ќе изнесува како што е утврдено со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, освен за изградба на електроенергетски објекти, одделни дејности и намени во земјоделството и за објекти од наменското производство. Износот на кредитот од средствата на Фондот на Федерацијата за изградба на електроенергетски објекти и за развој на говедарството и овчарството, за набавка на механизацијата во земјоделството и активирање на необработени површини и нивно приведување во култура, ќе изнесува 20% од пресметковната вредност.

Со цел да се оствари побрз развој на пограничниот појас и определени ридско-планински реони ќе се насочат 4% од тековниот притлив на средствата од Фондот на Федерацијата кои се формираат по основ на задолжителен заем. За ангажирање на овие средства учеството на кредитот ќе изнесува до 45% во пресметковната вредност на инвестициите што се остваруваат во овие подрачја.

10.3. Во финансирањето на проширената репродукција, со мерките на економската политика и врз самоуправни основа, ќе се поттикнува јакнењето на самофинансирањето во здружениот труд и зголемувањето на учеството на општествени и здружени средства во финансиската конструкција на инвестициите во основни фондови.

10.4. За реализација на задачите од доменот на финансирањето на проширената репродукција и инвестиционата активност, ќе се преземаат следниве мерки и активности:

(1) Ке се прават напори за применување реални стапки на амортизација и ќе се врши редовна ревалоризација на основните средства;

(2) Со деловната политика на организациите на здружениот труд ќе се обезбедува соодветна распределба на доходот на акумулација и потрошувачка;

(3) Ке се зголемува мобилноста на акумулацијата од сите сектори и ќе се изгради соодветен механизам за самоуправни концентрација и насочување на акумулацијата, пред сè, за развој на приоритетните дејности;

(4) Ке се врши натамошна доградба на законската регулатива за инвестициона изградба во Републиката согласно со измените на законите од стопанскиот систем со цел да се зголеми ефикасноста на инвестициите и одлучувањето на работниците при донесување на инвестиционите одлуки.

10.5. Со мерките на економската политика, на селективна основа, ќе се создаваат услови за обезбедување на организациите на здружениот труд од материјалното производство со трајни извори на обртни средства.

Во овие рамки приоритет ќе имаат организациите на здружениот труд со чие производство позначајно ќе се придонесува за зголемување на извозот, производството на храна, вработувањето и доходот.

За оваа цел, со деловната политика на организациите на здружениот труд и на деловните банки и со економската политика, ќе се преземаат следниве мерки и активности:

— со распределбата на акумулацијата ќе се обезбеди извојување поголем обем на средства за покривање на потребите со трајни обртни средства, за постигнување повисока усопласеност на порастот на производството и зголемените потреби за извоз;

— ќе се забрза циркулацијата на финансиските средства, ќе се обезбеди оптимално држење резерви на сировини, репроматеријали и готови производи

на ниво на работна организација и ќе се зголеми коефициентот на вртење на обртните средства;

— деловните банки, при одобрувањето на инвестициони кредити за основни средства, ќе го решаваат и обезбедувањето со обртни средства од квалитетни извори;

— со Одлуката за кредитната политика на Републиката и деловната политика на банките ќе се обезбеди приоритет при одобрувањето кредити да имаат пласманите за обезбедување на потребните обртни средства за производството наменето за извоз и производството на храна;

— ќе продолжи политиката на издвојување и насочување на цел од средствата на Фондот на Федерацијата кои се формираат по основ на задолжителен заем и од средствата на Републичкиот фонд, во висина од 20% со цел подобрување на состојбата на организациите на здружениот труд со обртни средства.

Со одлуки на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените краишта поблиску ќе се утврди обемот, намените и начинот на користење на средствата од Фондот на Федерацијата и Републичкиот фонд за трајни обртни средства.

11. Согласно со заклучоците на Собранието на СР Македонија за ФЕНИ Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе предложи мерки што Собранието ќе треба да ги донесе во врска со разрешувањето на дел од обврските на ФЕНИ.

12. Развојот на стопанството ќе биде детерминиран и од натамошното јакнење на квалитативните фактори на стопанисувањето.

Во овие рамки, од особено значење ќе биде да се оствари пораст на продуктивноста на трудот, повисоко користење на капацитетите, зголемување на ефикасноста на стопанисувањето, позначајно зголемување на коефициентот на обрт на средствата, јакнење на акумулативната и репродуктивната способност и подигање на другите квалитативни фактори на развојот.

Јакнењето на квалитативните фактори на стопанисувањето ќе биде неопходно да се остварува со зголемување на економичноста на работењето особено со намалување на трошоците за енергија, сировини и репроматеријали и на другите производни и непроизводни издатоци. Истовремено е неопходно да се обезбеди ефикасност на инвестициите, намалување на резервите во сите видови, зајакнување на процесот на поделба на работата и повисоко здружување на трудот и средствата врз доходовни основи.

Пораст на продуктивноста на трудот и јакнење на другите квалитативни фактори на развојот ќе се остварува и врз поголема примена на научните и техничко-технолошките достигнувања, повисоко и порационално користење на производните сили, натамошно унапредување на организацијата на работата и друго.

Истовремено, организациите на здружениот труд и другите корисници на општествените средства ќе преземаат мерки за работна, технолошка и финансиска дисциплина; ќе ја преиспитаат оправданоста на одделни институции и облици на општествениот труд од аспект на утврдување на нивната општествено корисна дејност и функција во тековите на општествената репродукција, со цел за јакнење на мотивационите резултати од трудот и зголемување на вкупната општествена продуктивноста на трудот.

13. Со мерките на економската политика и деловната политика на организациите на здружениот труд, ќе се создаваат поизедначени услови за остварување на повисок обем на доход и на општествен производ во сите области на стопанството, пред сè врз зголемување на производството и услугите, подобрување на квалитативните фактори на стопанисување и воопшто остварување повисока ефикасност на стопанисувањето на сите општествени субјекти.

Истовремено, со примена на новите решенија за утврдување и распоредување на вкупниот приход и доход и на решенијата за амортизација и ревалори-

зација на основните средства ќе се обезбеди реално утврдување и искажување на финансиските резултати од стопанисувањето и на другите материјални фактори во производството.

Со натамошна доградба на основите и мерилата за самоуправни уредување на односите во стекнување и распоредување на доходот ќе се создаваат услови за позитивни промени во областа на распределбата на доходот, особено за воспоставување меѓузависност на движењето на личните доходи по работник (брuto) и акумулацијата во однос на ангажираните средства, со што во основа ќе се објективизира распределбата на доходот на акумулација и потрошувачка.

Со механизмите за стекнување и распоредување на доходот ќе се создаваат услови за поголема работна и доходовна мотивираност на работниците за зголемување на економичноста и продуктивноста и за позначајно јакнење на мотивационите фактори на трудот и творештвото.

(1) Со доследно спроведување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, распределбата на средствата за лични доходи и заедничката потрошувачка и другите лични примања и со продолжување на мерките за намалување на материјалните обврски на стопанството ќе се создаваат услови за заширање на натамошното опаѓање на учеството на организациите на здружениот труд од општественото стопанство во распоредениот доход, исклучувајќи го влијанието на оптоварувањето по основ на камати и ефектите од решенијата на курсните разлики по користените кредити за основни средства.

Ќе продолжи воденето активна политика за спроведување на финансиската консолидација на стопанството и банките.

За реализација на политиката за распоредување на доходот и спроведување на финансиската консолидација на организациите на здружениот труд и банките ќе се преземаат следниве мерки и активности:

— ќе се усогласуваат сите видови издвојувања со расположливите средства од доходот до утврденото ниво со оваа резолуција и ќе се оневозможи натамошно дефицитарно финансирање на потрошувачката;

— вкупните издвојувања по основ на придонеси и даноци од доходот и од личните доходи во општественото стопанство за задоволување на општите општествени и заеднички и други потреби што се остваруваат преку буџетите и самоуправните интересни заедници од општествените дејности, социјалниот развој и од материјалното производство ќе растат најмногу до номиналниот пораст на доходот, сметано врз принцип на споредливи податоци;

— ќе продолжи обезбедувањето средства за развој на земјоделството и за компензации во цената на одделни земјоделско-прехранбени производи во висина од 1,5% од доходот на организациите на здружениот труд;

— ќе се ослободат од плаќање данок од доход и даноци од личен доход организациите на здружениот труд од областа на праждежништвото и рачното килимарство;

— издвојувањата од доходот по основ надоместоти за услуги во платниот промет, банкарските услуги и членарините на коморите и општите здруженија ќе растат за 20% побавно од номиналниот пораст на доходот;

— со самоуправните општи акти и со деловната политика на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници треба да се обезбеди средствата за работните заедници во сите дејности на општествениот живот и средствата за вршење на административно-стручни, помошни и на нив слични работи, вклучувајќи ги и личните доходи, да бидат на реално ниво од 1984 година, а во случаи каде што средствата за овие намени позначајно го оптоваруваат вкупниот приход и доходот да се отвори процес и за нивно реално намалување;

— сите општествени субјекти ќе утврдат и донесат програми за сопствена консолидација при што ќе се имаат предвид Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествените средства, Законот за обезбедување на обртните средства и други прописи од оваа област;

— на ниво на земјата ќе се настојува да се донесе закон за разрешување на проблемите со курсните разлики и закон со кој ќе се уредат условите за исплата на личните доходи во организациите на здружениот труд, што работат со загуби и кај корисниците на општествените средства кои не ги намируваат пристигнатите обврски спрема доверителите.

(2) Средствата за лични доходи на вработените во општествениот сектор ќе растат во зависност од продуктивноста на трудот и од придонесот на работниците во зголемувањето на доходот.

Со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, распределбата на средствата за лични доходи и заедничката потрошувачка и другите лични примања со самоуправни спогодби на прунациите и самоуправните акти на организациите на здружениот труд ќе се обезбеди доследна распределба на средствата за лични доходи врз основа на резултатите од трудот (продуктивноста и вкупната ефикасност во работењето), полна афирмација на производниот, продуктивниот и креативниот труд и во поголема мера вреднување на трудот во тешки природни и други услови.

Организациите на здружениот труд што остваруваат поголема акумулација спрема ангажираните средства во однос на стопанството на Републиката, можат да имаат и повисок личен доход по вработен од личниот доход на стопанството на Републиката и обратно.

Ќе се создадат услови личните доходи во основното образование да растат со побрз пораст од просечните во Републиката.

(3) Со поголемо користење на расположливите капацитети, подобрување на продуктивноста на трудот и другите квалитативни фактори на стопанисувањето, со намалување на трошоците на работењето, со подобрување на финансиската дисциплина и со преземање на други мерки и активности ќе се создаваат услови за постепено намалување на обемот на загубите.

Создавање поиздначени услови во стекнувањето на доходот и елиминирање на причините за појава на загуби ќе се остварува и со политиката на отстранување на постојните диспаритети на цените.

Организациите на здружениот труд кои остваруваат загуби во работењето ќе продолжат и ќе ги интензивираат активностите сврзани со преиспитување на одделни производни и услужни програми и со ангажирање на науката ќе изнаоѓаат можности за преориентација кон подоходовни производи и услуги, унапредување на организацијата во работењето и врз трајна основа разрешување на причините за појава на загуби, вклучувајќи ги и можностите за престанок со работа.

Со спроведување на Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд и со мерки за поцелосно репродуктивно, доходовно и производно-прометно поврзување меѓу организациите на здружениот труд, поефикасно ќе се решаваат проблемите на загубите врз основа на економски критериуми.

Во крупните инфраструктурни системи во Републиката (Електроstopанство и ЖТО), кои претставуваат традиционални жаришта на загуби и кои имаат директно негативно влијание врз работењето на вкупното стопанство на Републиката, преку создавање поиздначени услови во стекнувањето на доходот, да се создаваат услови за отстранување на причините за појавените загуби.

14. Согласно со Долгорочната програма за економска стабилизација вкупните изворни приходи за задоволување на општите општествени и заедничките потреби во 1985 година ќе растат најмалку за 10%

повавно од номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство на Републиката сметано без придонесот и другите издвојувања од Републичкиот буџет за финансирање на општите општествени потреби преку Буџетот на Федерацијата, исплатите за пензии и инвалиднини со придонеси, примањата на борците и воените инвалиди, инвалиднината и за други лични примања (надоместоци за боледување, додатоци на деца, основни права од социјална заштита, издатоци за привремено невработените лица и други надоместоци) кои ќе растат во согласност со законите и другите прописи со кои се регулирани.

Во овие општи рамки, изворните приходи за финансирање на општите општествени потреби преку буџетите на општествено-политичките заедници (без тие што се исклучени од ограничување) ќе растат побавно за најмалку 20% од номиналниот пораст на доходот, а приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од општествените дејности и социјалниот развој (без тие што се исклучени од ограничување) ќе растат побавно за најмалку 5% од номиналниот растеж на доходот во општественото стопанство во Републиката.

Во рамки на приходите за задоволување на заедничките потреби чиј растеж е ограничен со оваа резолуција ќе се обезбеди:

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од научната дејност и основното образование, да растат до номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство во Републиката;

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од насоченото образование и од здравствената заштита да растат побавно за најмалку 5% од номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство во Републиката;

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од насоченото образование и од здравствената заштита да растат побавно за најмалку 5% од номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство во Републиката. Во овие рамки, ќе се обезбеди растот на издатоците за покривање на ученичкиот и студентскиот стандард и на материјалните трошоци во здравствената заштита да изнесува најмалку до номиналниот растеж на доходот во општественото стопанство во Републиката;

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку другите самоуправни интересни заедници да растат побавно за најмалку 10% од номиналниот растеж на доходот во општественото стопанство во Републиката.

Ќе се преиспитаат можностите за изнаоѓање на нови извори за финансирање на социјалната заштита надвор од доходот, заради подобрување на материјалната положба на корисниците на основните права и на организациите на здружениот труд од овие дејности.

Ќе се обезбедат средства за финансирање на старосното осигурување на земјоделците преку зголемување на придонесот од индивидуалниот сектор на земјоделството и со учество на Републиката.

Со самоуправни спогодба собранјата на општините и општинските самоуправни интересни заедници од општествените дејности и социјалниот развој најдоцна до крајот на јануари 1985 година ќе го утврдат билансот на можното остварување на приходите за задоволување на општите општествени и заедничките потреби во 1985 година.

Во општините, со самоуправната спогодба можат да се определат и поинакви пропорции на растеж по одделни дејности, со тоа што вкупниот износ да не го надмине дозволеният пораст на средствата утврдени со оваа резолуција.

До утврдување на обемот на порастот на доходот врз новите системски решенија за периодот јануари-март, приходите за задоволување на општите општествени и заедничките потреби ќе се уоогласуваат со планираниот номинален пораст на доходот

во Републиката за 1985 година. Усогласувањето на приходите за општите општествени и заедничките потреби во текот на годината ќе се врши според службените споредливи податоци што ќе ги објавува Службата на општественото книговодство на Македонија според периодичните пресметки.

Заради ова е неопходно општествено-политичките заедници и сите самоуправни интересни заедници постојано да ги усогласуваат стапките на зафаќање по основ на даноци и придонеси согласно со утврдениот пораст на средствата со оваа резолуција.

Доколку во текот на годината се утврди повисоко остварување на средствата за задоволување на општите општествени и заедничките потреби, вкупно и по одделни корисници, од утврдената политика со оваа резолуција, ќе се донесе закон со чие опроведување ќе се обезбеди утврдената потрошувачка за овие намени.

Републиката, општините и самоуправните интересни заедници ќе водат политика за повисоко оптоварување на приходите од граѓаните и од активностите во индивидуалниот сектор и за остварените ефекти по тој основ над порастот на вкупно утврдените приходи, ќе ги намалуваат придонесите и даноците од доходот и од личните доходи од општествениот сектор на стопанството.

Организациите на здружениот труд од основното и средното наоочено образование и од социјалната заштита ќе плаќаат придонеси и даноци од личните доходи во висина од 50%, а организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности во висина од 70% од општата стапка што ќе ја плаќаат организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, освен за придонесите за пензиско и инвалидско осигурување и за здравствено осигурување.

Организациите на здружениот труд од општествените дејности обврзници за плаќање данок од доход, ќе бидат ослободени од плаќање данок на доход, со цел да се подобри нивната економска положба.

Ќе се продолжи и ќе се интензивира активностите за намалување на бројот на самоуправните интересни заедници и на нивните стручни служби и за рационализација на органите на управата и на стручните служби на органите во општествено-политичките заедници.

15. Од Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства за намирување на обврските спрема општините и Федерацијата, решавање на одделни прашања од општонародната одбрана, финансирање на функциите на органите и организациите на републичката управа и за други посебни намени и тековни обврски и обврски утврдени со одделни закони. Истовремено, ќе се финансираат намените од заеднички интерес утврдени со закон (пензиско-инвалидско осигурување, здравствената и социјалната заштита и друго).

Во рамките на материјалните можности на Буџетот приоритет ќе се даде на средствата од кои работните заедници во републичките органи и организации стекнуваат доход, со цел да се реализираат определбите за движењето на личните доходи согласно со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување на доходот на работните заедници на органите на управата.

16. Ќе се изврши натамошно дограднување на даночниот систем, со цел даночната политика да стане значаен инструмент на економската и социјалната политика.

Во овие рамки, ќе продолжи политиката на диференцирано оданочување на организациите на здружениот труд по граѓани и групации и на даночни олеснувања, со цел секој да придонесува за задоволување на општите потреби согласно со економската моќ.

Со меѓурепубличко-покрајински договор за усогласување на даночниот систем ќе се утврдат основните елементи на системот на оданочување на доходот

на организациите на здружениот труд, со цел да се обезбедат поизедначени услови на стопанисување.

Во овие рамки, врз заеднички основи, ќе се остварува политиката на оданочување на доходот, личните доходи, приходите и имотот на граѓаните.

Со примени во системот на оданочување на производите и услугите во прометот и со измените што ќе се вршат во 1985 година, ќе се обезбеди, во системот на оданочување на доходот на организациите на здружениот труд, плаќање данок сразмерно со движењето на доходот, а при оданочувањето на граѓаните ќе се обезбеди принципот на плаќање данок сразмерно со нивната економска моќ.

Оврзано со ова ќе се применува прогресивно оданочување на имотот и приходите од имот, прометот на недвижности и вкупниот приход на граѓаните, со цел да се намалат социјалните разлики.

Ќе се настојува да се надминуваат пројавените слабости во уредувањето на системот и политиката на оданочување на пропрамите преку попрецизно дефинирање на видовите даноци, даночниот обврзник, одредувањето на висината на даночната стапка, основицата за оданочување, како и другите, субјективни слабости во опроведувањето на даночниот систем, пред сè неевидентирањето, односно нецелосното евидентирање на приходите на граѓаните, вршењето дејност без одобрение за работа, недоследната наплата на даночните обврски, неефикасната и дообедна примена на санкции и друго.

Ќе се применуваат одделни даночни ослободувања заради стимулирање на развојот на земјоделството и малото стопанство, извозот, вработувањето, како и за рационализаторството и новаторството.

17. Со монетарно-кредитната политика во 1985 година ќе се поддржуваат основните задачи на економската политика, а пред сè, ќе се поттикнува производството за извоз, извозот на стока и услуги, производството и резервите на земјоделски производи, производството на енергија, дефицитарните сировини и репроматеријали, пласманот на опрема и постројки и неопходните стоковни резерви. Притоа, ќе се преземаат мерки за јакнење на динарската и девизната ликвидност за усогласување на стоковно-ларичните односи на домашниот пазар и намирување на домашната побарувачка, порастот на цените и стапката на инфлација. За да се обезбеди остварувањето на овие задачи, ќе се ограничуваат банкарските пласмани и ќе се сведуваат во реални рамки и можности.

Во рамките на монетарно-кредитната политика ќе се преземаат мерки и активности за ублажување на нарушените материјални односи и финансиски текови преку финансиската консолидација на организациите на здружениот труд и банките.

Политиката на насочување на средствата од кредитниот потенцијал на деловните банки поблиску ќе биде утврдена со Одлуката за кредитната политика на Републиката во 1985 година.

Со кредитната политика врз селективна основа ќе се обезбедува приоритет на пласманите во трајни обртни средства и на инвестиционите вложувања во дејностите од приоритетно значење за развојот. Во рамки на расположливите средства ќе се поддржува и кредитирањето на станбената изградба.

Во рамки на селективните кредити, приоритет ќе се даде на извозот на стока и услуги, подготвките на производството наменето за извоз, производството, откупот и резервите на земјоделски производи, тов на стоката, основните прехранбени производи, резервите на јален, продажбата на домашна опрема на кредит во земјата и странство и на извозот на најважните дефицитарни сировини.

За остварување на кредитно-монетарната политика ќе се преземаат следниве мерки и активности:

— банките ќе ја утврдат деловната политика во која понагласено место ќе се даде на вложувањата во трајни обртни средства, поддржување на приоритетите на развојот и на подобрувањето на ликвидноста. Деловните банки ќе подготват планови за плаќање на обврските по користените кредити од земјата и од странство и ќе преземаат мерки за нивна

реализација и за зголемување на финансиската дисциплина;

— за нормализирање на нараснатите должничко-доверителски односи, основните банки во рамки на нивните биланси и можности ќе изработат програми за репрограмирање на обврските врз критериумите кои ќе бидат договорно утврдени;

— ќе се донесат одлуки за насочување на штедните влогови од Поштенската штедилница и на средствата на општествено-политичките заедници на Републиката што се водат како депозит во Народната банка на Македонија;

— ќе се интензивираат активностите оврзани со трансформацијата на деловните банки и нивното екрупнување, при што ќе се имаат предвид и определбите од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем;

— деловните банки во Републиката, во рамки на билансните можности, ќе продолжат со конверзија на дел од краткорочните кредити во долгорочни;

— деловните банки од Републиката, во рамки на Стопанската комора на Македонија, неопходно е да склучат самоуправни споразумба за обезбедување на потребните средства за откуп на маслодајни семиња и шеќерна репка;

— ќе се настојува да се изврши репрограмирање на дел од отплатите, пред сè, на организациите на здружениот труд од енергетиката по основ на користените кредити од клиринското подрачје.

18. Во согласност со материјалните можности, ќе се преземаат мерки за подобрување на условите за живот и работа на работните луѓе и граѓаните и за обезбедување на нивната материјална и социјална сигурност.

(1) Активната политика на социјалниот развој во рамките на вкупните мерки на економската политика, ќе биде насочена кон заштита на натамошното реално опаѓање на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните и на личните доходи на вработените во општествениот сектор.

На таа основа ќе се создаваат услови животниот стандард да биде во директна зависност од резултатите на трудот, пред сè, од остварениот пораст на производството, продуктивноста на трудот и остварениот доход, а врз основа на начелото на солидарност ќе се решаваат одделни социјални проблеми и ќе се преземаат мерки за заштита на стандардот на одделни категории население со ниски примања.

(2) Во организациите на здружениот труд ќе се остварува заштита на животниот стандард на работниците со расположливите средства за заедничка потрошувачка врз принципот на заемност и солидарност.

Со диференцирано користење на средствата за заедничка потрошувачка во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, како и со утврдените приоритети во општата и заедничката потрошувачка, ќе се создаваат услови и ќе се преземаат мерки за заштита на животниот стандард на семејствата со ниски примања по член на домаќинство, на корисниците на заштитен додаток, детски додаток, социјална и друга помош, надоместоци за привремена невработеност и ученици и студенти-корисници на стипендии и кредити и на тие што се сместени во ученички и студентски домови.

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, ќе донесат програми за заштита на животниот стандард на работниците. Истовремено, со самоуправни општи акти ќе го утврдат најнискиот личен доход со кој се обезбедува материјална и социјална сигурност на работникот при нормален работен учинок, истиот да не може да биде под законски загарантираниот личен доход.

(3) Со професионална активност на самоуправните организации и на другите општествени субјекти, со мерки на економската и социјалната политика, а посебно со даночната политика, ќе се отстрануваат и оневозможуваат причините за настанување и продла-

бочување на социјалните разлики што не произлегуваат од резултатите на трудот, како и од други извори на општествено неприфатливи социјални разлики.

(4) Ќе се обезбедат средства за субвенционирање на станарините на носителите на станарско право со ниски приходи по член на домаќинство. Истовремено, во рамките на материјалните можности ќе се субвенционира станарината на потстанарите со ниски приходи по член на домаќинство, за што е потребно самоуправните органи во здружениот труд да донесат соодветни одлуки.

Додатокот на деца, како облик на општествена заштита, ќе се обезбедува на приближно ист број деца, како и во 1984 година и висината на истиот ќе се усогласува според важечките прописи.

Самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата ќе ги согледаат можностите за обезбедување средства за зголемување на нивното учество во цената на членење на престојот на децата во организациите за згрижување и воспитување од семејствата со пониски лични примања. Истовремено, ќе се исплатуваат и другите парични примања на децата и младинците согласно со позитивните прописи.

Правото на пензиско и инвалидско осигурување ќе го остваруваат зголемен број корисници, при што ќе се врши усогласување на овие примања согласно со важечките прописи. Со цел да се обезбеди заштита на стандардот на пензионерите со ниски примања ќе се врши деференциран пораст на пензиите и инвалидните во рамките на вкупно расположливите средства за таа намена.

Во боречко-инвалидската заштита, активноста ќе биде насочена кон зачувување на стандардот на корисниците на овие права.

19. Во 1985 година ќе се продолжи со создавањето материјални и други услови за побрза, порационална и поскономична станбена и комунална изградба и за осовременување и подобрување на условите за станување.

Се очекува да бидат завршени околу 8.000 станови.

За реализација на политиката во станбено-комуналната област ќе се преземе:

— со прописи ќе се обезбеди за потребите на солидарност и заемност во станбената изградба да се користат средства од доходот, а со средствата од чистиот доход да се поттикнуваат вложувањата и здружувањата со лични средства за остварување на преостанатиот дел од програмите за станбена изградба;

— ќе се продолжи програмското утврдување на станарината и нејзиното диференцирано субвенционирање при што ќе се води политика за постепено зголемување на станарината;

— ќе се интензивираат активностите за склучување општествен договор за условите и начинот на кредитирање на станбената изградба, со што ќе се овозможи приоритет при користењето на банкарските средства да имаат работните луѓе и граѓаните кои го немаат решено станбеното прашање и немаат стан во сопственост;

— ќе се донесе општествен договор за критериуми за распределба на станови и станбени кредити на работните луѓе во организациите на здружениот труд;

— ќе се прошири и интензивира организираната изградба на станови за пазар, а со кредитната политика ќе се поддржува само задоволувањето на станбените потреби на работните луѓе и граѓаните со нерешено или несоодветно решено станбено прашање;

— ќе продолжи постапката за донесување закон за сопственост на дел од станот во општествена сопственост;

— при стекнување право на користење општествен стан ќе се воведо задолжително лично учество на корисниците, при што ќе се води сметка за економската и социјалната положба на корисникот на станот;

— за обезбедување финансиски извори за потребната комунална изградба, ќе се унапредува и доградува системот на надоместоци за користење и уредување на градежното земјиште.

20. Развојот на општествените дејности ќе се остварува преку подобрување на структурата и квалитетот на услугите и постигнување поголем ефект во задоволувањето на заедничките и одделни потреби на општеството и работните луѓе и граѓаните врз натамошна рационализација на мрежата на организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од овие дејности.

(1) Во областа на предучилишното воспитување и образование ќе се зголеми опфатот на децата од предучилишна возраст и низ воведување пократки, подстапни и рационални форми на предучилишно воспитување и образование, а особено во средини во кои таквата потреба е изразена.

Во основното образование и воспитување ќе се создаваат услови за поцелоно и поквалитетно остварување на задачите на овој образовен систем.

Во насоченото образование ќе се остварува позабрзано усогласување на бројот и структурата на учениците и студентите по струки и занимања, со потребите на материјалното производство и општеството во целина, особено преку остварување на непосредно поврзување на здружениот труд и образованието.

Поинтензивно ќе продолжат започнатите процеси на реструктурирање и рационализација на мрежата на насоченото образование.

Истовремено, ќе биде неопходно да се обезбеди унапредување на квалитативните компоненти на воспитно-образовната дејност и зголемување на ефикасноста во сите образовни степени.

(2) Во 1985 година ќе се создаваат услови за натамошен развој на науката како значаен фактор на општествено-економскиот развој.

Научно-истражувачката работа ќе се насочува, пред сè, кон истражување на домашни извори на енергија, поголемо производство на храна и дефицитарни сировини, поголемо производство за извоз и развој на домашни технологии во дејности во кои постојат компаративни предности и каде што се постигнати одредени резултати.

Развојот на науката, технолошкиот прогрес и научно-истражувачката дејност ќе се засноваат врз заеднички истражувачко-развојни и финансиски програми на организациите на здружениот труд од материјалното производство и општествените дејности, врз принципот на здружување на трудот, знаење и средства, а ќе се поттикнува и со мерки на економската политика.

Ќе се преиспитаат постојните и ќе се воведат нови форми на даночни, кредитни и други олеснувања. Најшироко ќе се поддржува побрзото ширење на постојните и организирање нови истражувачко-развојни единици во производствените дејности и нивното самоуправно здружување со научните организации од општествените дејности заради реализација на заеднички техничко-технолошки и економски потфати.

Ќе се создаваат услови за натамошно програмско формирање и насочување на млади научни кадри за области во кои побргу ќе се постигнат резултати потребни за реализација на стратегијата на развојот во 1985 година и подолгорочно.

Ќе се забрза спроведувањето на Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој, при што посебно ќе се интензивираат активностите за изградбување и утврдување стратегијата на технолошкиот развој, со цел за поголема примена на современи технологии кои ќе обезбедат висока продуктивност и ефикасност во стопанисувањето.

(3) Во областа на културата и натаму ќе се создаваат услови за подобрување и остварување на програмската насоченост на организациите на здружениот труд и во рамките на реалните можности ќе се води грижа за поттикнување на литературното, му-

зичкото, ликовното, драмското, филмското и другите области на културното творештво. Питоа, ќе продолжат и ќе се интензивираат напорите на остварување високо ниво и квалитет на заштитата на спомениците на културата и природните реткости, библиотечната, издавачката, архивската, музејската, сценско-уметничките и другите културни дејности и во тој контекст, врз основа на утврдените приоритети и селекција, ќе се настојува да се оствари порационално користење на расположливите средства.

Со поцврсто поврзување на здружениот труд од материјалното производство и културата, преку остварување на принципот на слободната размена на трудот, ќе се прошири материјалната основа на културата.

Ќе се донесе општествен договор за културно-уметничките манифестации со кој ќе се дефинираат и утврдат манифестациите од посебно значење за Републиката.

Ќе продолжат напорите за натамошно програмско осмислување на културната соработка со странство и придружните културни манифестации, со натамошно заострување на критериумите за нивното одржување и рационализација на трошњето на средствата за оваа намена.

(4) Ќе се создаваат услови за натамошен развој и унапредување на системот за јавното информирање. Истовремено ќе продолжат напорите за изнаоѓање најцелесообразни решенија за обезбедување на материјално-економската положба на јавните гласила заради успешно остварување на нивната програмска функција. Ќе се совладуваат проблемите за покривање на територијата на Републиката со квалитетен РТВ сигнал.

(5) Со развојот на системот на општественото информирање ќе се создаваат услови за зголемување на циркулацијата на научно-технолошките, економските, финансиските, планските и другите информации.

(6) Развојот на физичката култура ќе биде насочен кон поголемо вклучување на децата и младината, работните луѓе и граѓаните во спортските и спортско-рекреативните активности со поголемо искористување на постојните објекти и терени.

(7) Врз создадените услови ќе се унапредува техничката култура и ќе се остварува нејзино омаоовување меѓу учениците, студентите и работниците во организациите на здружениот труд.

(8) Развојот на здравствената заштита ќе биде насочен кон очување и унапредување на здравствената состојба на населението со поголема рационалност, квалитет, ефикасност и подобра организација при укажувањето здравствени услуги и со подобрување на материјалната основа.

Во овие рамки особено ќе се зголемат активностите за развивање и унапредување на примарната и превентивната здравствена заштита, со позначајно остварување на непосредната размена на трудот во организациите на здружениот труд, како и намалување на болничкото лекување со организирање неѓа на болни во домашни услови.

Заради поголема рационалност во користењето на средствата во областа на здравството и постигнување определени материјални ефекти ќе се продолжи со партиципацијата на корисниците на здравствената заштита во цената на одделни видови здравствени услуги, како и при набавката на ортопедски помагала, протетични средства и лекови. Питоа средствата што ќе се приберат по овој основ и натаму ќе се насочуваат за покривање на материјалните трошоци во здравствената заштита.

Со натамошно интензивирање на активностите за функционирање на регионалната организација на здравствената заштита во Републиката ќе се остварува порационална поделба на стручната работа, особено во болничката и специјалистичко-консултативната здравствена заштита, зголемување на ефикасноста, порационално користење на средствата и на намалување на трошоците.

543.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77 и 37/83) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83 и 34/84), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83, и 34/84), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 3 — Совет на Републиката, позиција 29, konto 410 — Лични примања на функционерите и на раководните работници, износот „18.000.000“ се заменува со износот „11.000.000“.

2. Во Раздел 4 — глава 2 — Управа за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СРМ, позиција 49, konto 418 — Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката, износот „30.000.000“ се заменува со износот „64.500.000“.

3. Во Раздел 6 — Македонска академија на науките и уметностите позиција 81, konto 401 — Материјални трошоци, износот 24.400.000“ се заменува со износот „5.030.000“.

4. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за народна одбрана, позиција 92, konto 420 — Посебни намени, износот „40.000.000“ се заменува со износот „42.500.000“.

5. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за правосудство се вршат следниве измени:

— позиција 110, konto 401 — Материјални трошоци, износот „1.400.000“ се заменува со износот „1.580.000“;

— позиција 114, konto 418 — Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и во испрашен затвор, износот „735.000“, се заменува со износот „785.000“;

— позицијата 115, konto 418 — Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во Републиката и надвор од неа и други трошоци, износот „1.764.000“ се заменува со износот „1.374.000“;

— позиција 116, konto 418 — Надоместок на трошоци за судско-медицински вештачења и дежурства, износот „900.000“ се заменува со износот „1.060.000“; и

— позиција 117, konto 418 — Надоместок на комисији за правосудни испити и на испити за судии за прекршоци, износот „400.000“ се заменува со износот „820.000“.

6. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии се вршат следниве измени:

— позиција 122, konto 401 — Материјални трошоци, износот „2.265.000“ се заменува со износот „2.960.000“; и

— позиција 127, konto 418 — За намирување на трошоците околу одржувањето на работните простории, износот „5.000.000“ се заменува со износот „7.430.000“.

7. Во Раздел 11 — глава 1 — Републички комитет за општостопански работи и пазар, во позиција 133, konto 401 — Материјални расходи, износот „2.630.000“ се заменува со износот „3.230.000“.

8. Во Раздел 13 — Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, позиција 157, konto 401 — Материјални трошоци, износот „3.970.000“ се заменува со износот „4.270.000“;

9. Во Раздел 15 — Републички комитет за урбанизам и заштита на човековата околина, позиција 187, konto 465 — Учество во изработка на урбанистичка документација, износот „4.000.000“ се брише.

10. Во Раздел 20 — Републички комитет за здравство и социјална политика, се вршат следниве измени:

— позиција 240, konto 454 — финансирање на одделни видови на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците во НОВ, износот „283.000.000“ се заменува со износот „267.000.000“; и

— позиција 248, konto 458 — Боречки додаток, износот „3.000.000“ се заменува со износот „1.600.000“.

11. Во Раздел 21 — Републички комитет за меѓународни односи, позиција 255, konto 418 — Трошоци за погранични средби, износот „2.000.000“ се заменува со износот „3.130.000“.

12. Во Раздел 27 — Републичка комисија за односи со верските заедници, позиција 297, konto 459 — Помощ на верските заедници, износот „12.500.000“ се заменува со износот „22.500.000“.

13. Во Раздел 39 — Окружен суд — Битола, се вршат следниве измени:

— позиција 384, konto 401 — Материјални трошоци, износот „780.000“ се заменува со износот 872.000“; и

— позиција 390, konto 418 — Надоместок за дежурство, износот „642.000“ се заменува со износот „550.000“.

14. Во Раздел 40 — глава 1 Окружен суд — Скопје, се вршат следниве измени:

— позиција 393, konto 401 — Материјални трошоци, износот „2.300.000“ се заменува со износот „3.150.000“; и

— позиција 396, konto 418 — Трошоци за повремени судии, сведоци вештаци и за спровод на обвинети и осудени лица, износот „2.000.000“ се заменува со износот „2.793.000“, и во глава 2 — Управа за судска зграда се вршат следниве измени:

— позиција 400, konto 401 — Материјални трошоци, износот „1.250.000“ се заменува со износот „2.858.000“; и

— позиција 401, konto 418 — затоплување на работните простории, износот „3.500.000“ се заменува со износот „4.240.000“.

15. Во Раздел 41 — Окружен суд — Штип, се вршат следниве измени:

— позиција 404, konto 401 — Материјални трошоци, износот „550.000“ се заменува со износот „650.000“; и

— позиција 408, konto 418 — Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци, износот „400.000“ се заменува со износот „650.000“.

16. Во Раздел 49 — Основен суд на здружен труд — Битола, позиција 454, konto 401 — Материјални трошоци износот „720.000“ се заменува со износот „970.000“.

17. Во Раздел 59 — Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, позиција 529, konto 461 — Дотација на списанието „Просветена жена“, износот „7.900.000“ се заменува со износот „9.150.000“.

18. Во Раздел 63 — Средства за компензации и регреси, позиција 563, konto 431 — Компензации на цената на дневни информативно-политички весници и друго, износот „250.000.000“ се заменува со износот „280.000.000“.

19. Во Раздел 64 — Средства на резервите и за други обврски на Републиката, се вршат следниве измени:

— позиција 565, konto 410 — Средства за спроведување на Општествениот договор за стекнување на доход на работните заедници и за уоогласување на личните доходи на функционерите и раководните работници, износот „411.000.000“ се заменува со износот „425.000.000“;

— позиција 567 — konto 417 — За отплата на ануитети по користени кредити и заеми, износот „2.456.000.000“ се заменува со износот „376.000.000“;

— позиција 574, konto 470/2 — Тековна буџетска резерва, износот „30.279.000“ се заменува со износот „62.962.000“;

20. Во Раздел 65 — Средства за финансирање на потребите на други општествено-политички заедници, се вршат следниве измени:

— позиција 576, konto 440 — Придонес во Републиката за Буџетот на Федерацијата, износот „7.643.764.000“ се заменува со износот „7.611.435.000“;
— позиција 585, konto 445 — Кратово, износот „20.716.000“ се заменува со износот „23.216.000“ и
— позиција 587, konto 445 — Крушево, износот „16.294.000“, се заменува со износот „18.794.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1944/1

22 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

544.

Врз основа на член 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83 и 34/84), а во врска со член 53, став 4 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77 и 37/83), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за користење на средствата од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 27/84), во точката 2 зборовите: „15 декември 1984 година“ се заменуваат со зборовите: „31 март 1985 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1945/1

22 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

545.

Врз основа на член 12 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83), а во врска со член 5 од Општествениот договор за заедничката политика и решавање на материјалната положба и развој на дневните информативно-политички весници во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за компензација на име разлика во цената на дневните информативно-политички весници за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/84), во точка 1, потточките а) и б) се менуваат и гласат:

„а) за периодот од јануари до 7 јуни 1984 година за:

— „Нова Македонија“	19,75 дин.	(по еден примерок)
— „Флака е влазримит“	180,40 „	„
— „Бирлик“	287,18 „	„
— „Вечер“	5,47 „	„

б) за периодот од 8 јуни до 22 ноември 1984 година за:

— „Нова Македонија“	14,75 дин.	(по еден примерок)
— „Флака е влазримит“	177,40 „	„
— „Бирлик“	284,18 „	„
— „Вечер“	2,97 „	„

б) за периодот од 23 ноември до 31 декември 1984 година за:

— „Нова Македонија“	9,75 дин.	(по еден примерок)
— „Флака е влазримит“	177,40 „	„
— „Бирлик“	284,18 „	„
— „Вечер“	0,47 „	„

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1984 година — Раздел 63, Позиција 563.

3. Компензацијата од точка 1 од оваа одлука ќе се исплатува за продадени весници, а според евиденцијата на РО НИП „Нова Македонија“ ООЗТ „Маркетинг“.

4. За извршување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1967/1

22 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

546.

Врз основа на член 133 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот комитет за образование и наука пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊА НА ВОСПИТУВАЧИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ, ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА И УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се регулираат начинот и условите за здобивање со звања на воспитувачите, наставниците и стручните работници (во натамошниот текст: наставници) во организациите за згрижување и воспитание, во основните училишта и ученичките домови.

Член 2

За резултатите што ги постигнуваат во воспитно-образовната работа со децата и учениците, за придонесот во унапредувањето на воспитно-образовната работа, за учество во разни форми на општествено-културната дејност во средината каде што работат и живеат, наставниците можат да се здобиваат со звањата истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник.

II. УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Член 3

Со звањето истакнат педагошки работник, односно особено истакнат педагошки работник можат да се здобијат лицата кои ги исполнуваат условите за воспитувачи, наставници и стручни соработници според одредбите на Законот за предучилишно и основно воспитание и образование.

Член 4

За здобивање со звањето истакнат педагошки работник е неопходно наставникот да има поминато најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна работа и да постигнува значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на предучилишното, односно основното воспитание и образование.

Успехот на наставникот во остварувањето на целите и задачите на предучилишното и основното воспитание и образование се согледува во:

- учество во изготвување и остварување на планот и програмата за воспитно-образовната дејност и на годишната програма за работа на организацијата за згрижување и воспитание, на основното училиште и на ученичкиот дом;
- унапредување на воспитно-образовната работа со внесување современи наставни методи, форми и средства во реализацијата на програмските задачи;
- постигнување забележлив успех на децата и на учениците во совладувањето на програмските содржини и во другите активности;
- придонесот во работата на стручните активности и стручните здруженија;
- развивање на соработка со месните заедници, општествените организации и со родителите;
- мотивирање на учениците за поголема активност и масовност во ученичките организации и унапредување на ученичкото самоуправување;
- одржување јавни и нагледни предавања и учество со прилози;
- објавените стручни и други трудови сврзани со воспитно-образовната работа и пошироко;
- постојано стручно, марксистичко и педагошко усовршување на младиот воспитно-образовен кадар на кого со успех, како ментор, ги пренесува знаењата и искуствата од воспитно-образовната работа;
- активноста во работата на стручните органи;
- постојано вложување напори за мотивирање на децата и на учениците за поголема активност во воспитно-образовниот процес;
- учествување во разни видови општествени активности во средината каде што работи и живее (културно-уметнички друштва, библиотеки, народни и работнички универзитети, музеи, клубови и други стручни и општествени организации);
- придонесот за развивање на хумани односи во работата и животот во организациите или домот;
- педагошката и другата активност во средината каде што работи и живее.

Член 5

За здобивање на звањето особено истакнат педагошки работник е неопходно наставникот да има поминато најмалку 10 години работно искуство во воспитно-образовната работа и да постигнува особено значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на предучилишното и основното воспитание и образование.

Успехот на наставникот во остварувањето на целите и задачите се согледува во:

- постигнување особени резултати во остварувањето на планот и програмата и годишната програма за работа во разните форми на воспитно-образовната дејност;
- постигнување значајни резултати на децата и учениците во наставата и другите видови активности;

— покренување на иницијативи и придонесување за воведување на современи методи, облици и средства во реализацијата на програмските задачи;

— обопштување на искуството од воспитно-образовната работа и успешното пренесување на помладите;

— учество со стручни трудови на градски, републички и сојузни советувања, семинари и други стручни собири;

— објавување позначајни стручни и други трудови сврзани со неговата воспитно-образовна работа и пошироко;

— забележителниот придонес во работата на стручните активи и стручните здруженија на наставниците;

— постигнување видни резултати во развивањето и проширувањето на соработката со месните заедници, општествените организации и родителите;

— мотивирање на учениците за поголема активност во ученичките организации, за развивање на ученичкото самоуправување, како и ангажирање во професионалното ориентирање на учениците;

— придонесот за развивање и проширување на соработката со други организации и со други воспитно-образовни организации;

— особениот придонес за стручно, марксистичко и педагошко усовршување на воспитно-образовниот кадар;

— особениот придонес во развивање на хумани односи во работата и животот во организацијата или домот;

— учество при изработка на планови и програми за воспитно-образовната работа, изработка на учебници и др.;

— афирмираноста што ја постигнал во севкупната педагошка работа и со своите квалитети и постигнатите резултати во средината каде што работи и живее.

III. ПОСТАПКА ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА ЗВАЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Член 6

Предлогот за доделување на звањето истакнат педагошки работник, односно особено истакнат педагошки работник до Републичкиот педагошки совет го дава советот на организацијата за згрижување и воспитание, односно на основното училиште и ученичкиот дом во кој е вработен наставникот, врз основа на прибавено мислење од научната организација, односно специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието надлежна за унапредување на дејноста на предучилишното и основното воспитание и образование.

Иницијатива и постапка за доделување на звањата од став 1 на овој член можат да покренат стручниот орган на организацијата за згрижување и воспитание, односно на основното училиште или ученичкиот дом, стручните активи, како и самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации и стручни здруженија. Иницијатива за покренување на постапка може да даде и самиот наставник заинтересиран за здобивање со едно од споменатите звања.

Член 7

Предлозите за доделување на звањата, образложени и поткрепени со соодветна документација, во 12 примероци се доставуваат до Републичкиот педагошки совет најдоцна до крајот на декември, а резултатите за доделените звања се објавуваат до 24 мај наредната година.

Член 8

На наставникот кој се здобил со звања, Републичкиот педагошки совет му доделува диплома во која се внесуваат податоци за наставникот и видот на звањето.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 9

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и условите за здобивање на звањата на наставниците за одделенска и предметна настава во основните училишта, специјалните основни училишта, ученичките домови и основните училишта за возрасни („Службен весник на СРМ“ бр. 7/80).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 09-3347/1
13 декември 1984 година
Скопје

Претседател на Републичкиот
комитет за образование и наука,
Анаголи Дамјановски, с. р.

547.

Врз основа на член 214 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, по претходно мислење од функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕГЛЕДОТ НА УМРЕНИТЕ И ОБДУКЦИЈА

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишува начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и обдукција.

Член 2

Умрениот, односно мртвороденото дете, не смее да се подготвува ниту да се става во мртвечки сандак, односно да се кремира, сè додека над него не се изврши преглед.

Член 3

Преглед на умрените вршат здравствени работници со завршен медицински факултет што ќе ги овласти собраното на општината, а по исклучок, во места каде што нема здравствени работници со завршен медицински факултет, преглед на умрените надвор од здравствените организации можат да вршат други здравствени работници односно други лица оспособени за тоа што ќе ги овласти собраното на општината (во натамошниот текст: овластеното лице).

Член 4

За овластени лица не можат да бидат именувани лица вработени во производството, преработката, прометот и распределбата на животните намирници, како и во производството и прометот на предметите за општа употреба.

Член 5

Овластеното лице не може да утврди смрт пред истекот на два часа од моментот кога настанала смртта.

Овластеното лице не смее да утврдува смрт без да изврши преглед на умреното лице.

Член 6

Овластеното лице е должно да го идентификува умреното лице, а доколку не е во можност тоа да го стори сам, поднесува пријава до општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје е најден трупот на умреното лице заради преземање мерки за идентификација.

Член 7

Прегледот на умрениот се врши во добро осветлена просторија, при комплетно отсуство на облека на умреното лице, со нужно почитување на истиот и неговите блиски.

Член 8

При прегледот на умрениот, односно мртвороденото дете, овластеното лице утврдува особено: постојење на мртвечка вкочатеност (асцендентен или десцендентен тип) и нејзиниот интензитет, детален опис на мртвечките дамки (распоред, боја, губење на притисок и др.), температура на трупот земена ректално, корнеален рефлекс, локализација на најдените промени на кожата и на видливите лигавици со нивниот опис (иктерус, егзантем, крвни подливи, разјаденост, рани) нивно потекло (огулотини, огреботини и др.) и опис на облеката, околината, просторијата, односно местото каде е најден умрениот, температурата на околината, положбата на умрениот кога е најден и др.

Податоците од став 1 на овој член овластеното лице ги внесува во посебен записник што го приложува кон „Потврдата за смртта“.

Член 9

Во случај на смрт во здравствена организација кога болниот е примен во несвесна состојба и умре без да дојде при свест, при случај на настапување на смрт за време на лекарски преглед или интервенција или непосредно по нив, односно кога може да се доведе во врска со нив, кај сите случаи на смрт после насилан прекин на бременост, здравствената организација е должна да ги сочува соодветните траги од интервенција (ампули од дадени инјекции, амбалажа од лекови и оредства за анестезија, апарат за наркоза и др.) и за случајот веднаш да го известат овластеното лице.

Член 10

На барање од овластеното лице здравствената организација во која лицето е прегледано или лекувано пред неговата смрт е должна да даде податоци за лекувањето и за дијагнозата утврдена при неговиот последен преглед.

Член 11

Врз основа на прегледот на умрениот, увидот во постојната медицинска документација, хетероанамнезата, податоците за поранешните и сегашните заболувања, како и примената терапија (времетраењето на примањето на лековите, видот на лековите и др.), овластеното лице го донесува својот заклучок и ја пополнува „Потврдата за смрт“, во која се наведуваат причините за смртта, надворешните знаци во случај на насилна смрт и други податоци според посебни прописи.

Во заклучокот од став 1 на овој член се наведува и користената документација при утврдувањето на причините за смртта (име на документот, дата на негово издавање и од кого е издаден).

Член 12

При внесувањето на дијагнозата во „Потврдата за смрт“ и лекарскиот извештај за причината на смртта овластеното лице се придржува на „Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт“ наведувајќи ја дијагнозата во целост и со шифра и тоа на латински и македонски јазик.

Член 13

Обдукција на умреното лице се врши кога е утврдено дека настанала смртта.

Член 14

Обдукција на умреното лице, односно мртвороденото дете, се врши целосно, по правило во обдукционата сила или соодветна затворена просторија што е опремена со обдукционен стол, текушта вода и адекватно вештачко светло.

По завршената обдукција се составува обдукционен протокол на образец бр. 1 што е составен дел на овој правилник.

Член 15

Обдукцијата, по правило, ја врши здравствен работник со завршен медицински факултет — специјалист по судска медицина или патолошка анатомија.

Член 16

Во случаите кога телото на умрениот, односно мртвороденото дете, е упатено на патолошко-анатомска обдукција, а обдуцентот се посомнева дека смртта настанала како резултат на кривично дело или е во врска со кривично дело, должен е веднаш за тоа да го извести општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-7284
11 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Каменчо Горгов, с. р.

Образец бр. 1
(Формат 29,5 x 21)
Стр. 1

(Назив на здравствената организација)
Бр. _____

(Место и дата)

ОБДУКЦИОНЕН ПРОТОКОЛ

За извршената судско-медицинска (патолошко-анатомска експертиза над телото на умрениот _____, стар _____ год., со место на

(име и презиме)
живеење _____

(град — село)

кој умрел во _____

(вид на смртта)

на ден _____, во _____ часот, а обдуциран во просектурата на оваа здравствена организација по барање на _____ на ден _____.

Обдуцент _____, помошник _____

(име и презиме)

(име и презиме)

записничар _____ На обдукцијата при-

(име и презиме)

суствувал и _____ и _____

(име и презиме)

Обдукцијата започнала во _____ часот, а протоколот е пишуван во _____ примероци со _____ прилози.

Податоци за случајот:

А. НАДВОРЕШЕН ОПИС:

Стр. 2

Телото на _____ лице, на возраст _____ години, со должина _____ см., ухранетост _____

(добра-средна-слаба) со _____ развиена остеомускуларна градба. (добро-слабо)

Мртвечка вкочанетост:

Мртвечки дамки:

Боја на кожа:

Чело:

Очи:

Нос:

Ушни школки:

Уста:

Врат:

Граден кош:

Мев и шокјас:

Надворешни полови органи:

Екстремитети:

Други видливи промени:

Б. ВНАТРЕШЕН НАОД:

Мека поглавнина:

Покрив и база на череп:

Тврда мозочна обвивка:

Мозочни синуси:

Мозок:

Јазик:

Штитна жлезда:

Хранопровод:

Душник и големи дишни патишта:

Бели дробови:

Срце:

Стр. 3

Црни дроб:

Жолчно кесе:

Слезина:

Надбубрежни жлезди:

Бубрези:

Мочно бабуле:

Задстомачна жлезда:

Желудник:

Црева:

Внатрешни полови органи:

Костур:

* * *

Материјал за хистопатолошка и токсиколошка анализа:

* * *

В. ПАТОЛОШКО-АНАТОМСКИ ДИЈАГНОЗИ:

Г. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ:

КАУЗА МОРТИС:

Д. МИСЛЕЊЕ:

Обдуцент: _____

Работоводен орган на
здравствената организација,

548.

Врз основа на член 183 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 21/84), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА
ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА**

Член 1

Регистрационо подрачје е подрачјето на една или повеќе општини на кое моторните и приклучните возила при регистрацијата добиваат регистарски табели со определена ознака на регистрационото подрачје.

Член 2

На територијата на Републиката се определуваат следните регистрациони подрачја:

1. Битола — за подрачјето на општините: Битола, Демир Хисар и Крушево;
2. Куманово — за подрачјето на општините: Кратово, Крива Паланка и Куманово;
3. Охрид — за подрачјето на општините: Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Ресен и Струга;
4. Скопје — за подрачјето на градот Скопје;
5. Тетово — за подрачјето на општината Тетово;
6. Титов Велес — за подрачјето на општините: Валацково, Гевгелија, Кавадарци, Неготино и Титов Велес;
7. Штип — за подрачјето на општините: Берово, Виноца, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, Св. Николе, Струмица и Штип;
8. Прилеп — за подрачјето на општината Прилеп и
9. Гостивар — за подрачјето на општината Гостивар.

Член 3

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување регистрациони подрачја за моторни и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 7/75, 10/79 и 28/83).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-12127/1
17 декември 1984 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р **Љубомир Варошлија**, с. р.

549.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ број 30/77 и 41/78), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

**Н А Р Е Д Б А
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАЗАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ
ВО 1985 ГОДИНА**

I

Според одредбите на оваа наредба во 1985 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шулцавец;
6. Чума кај свињите;

7. Црвеница;
8. Краста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
12. Кокошкин тиф и салмонелози кај пернатата живина;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити;
14. Ехинококкоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај пчелите;
17. Заразни болести кај рибите;
18. Метилавост;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
21. Лептоспироза;
22. Јагарчивост;
23. Инфективен бронхит кај живината;
24. Аугејќиева болест;
25. Инфективна анемија кај копитарите;
26. Леукемија.

Потребни мерки за спречување и отстранување ќе се преземаат и против други заразни и паразитни болести кај животните од член 1 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (ојужен закон) и член 6 од Законот за здравствената заштита на животните (републички закон) доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II**1. Беснило**

• Превентивна вакцинација против беснилото кај кучињата, постари од четири месеци, ќе се изврши во целата Република во периодот од 3 јануари до 31 март 1985 година, според планот на ветеринарната станица во општината.

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се изврши со антирабична вакцина регистрирана во нашата земја за употреба во СФРЈ.

Кучињата кои до 31 март 1985 година нема да имаат четири месеци возраст, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените кучиња што не биле вакцинирани до 31 март 1985 година, превентивно ќе се вакцинираат од 1 септември до 30 ноември 1985 година, ако во тој период наполниле четири месеци.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување и гоње на говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на сите категории говеда постари од 3 месеци, во периодот од 1 февруари до 31 мај 1985 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на една третина од говедата на индивидуалните сточари во општината, постари од 3 месеци, како и на сите молзани крави, приплодни јуници, бикови и јуничња во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1985 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1985 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот предвиден број говеда.

Туберкулинизацијата на говедата што се јадат ќе се изврши во почетокот на гоњето.

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе покажат позитивна, односно сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски ту-

беркулин ќе се обележат со маркица и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружен труд односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како заразени.

По извршената ретуберкулинизација говедата прогласени за туберкулозни веднаш по читањето на реакцијата се обележуваат согласно член 7 точка 2 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата („Службен лист на СФРЈ“ број 14/81).

Говедата од став 6 на оваа точка, по барање на корисникот на општествени средства односно сопственикот, за време на карантинот можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот општински ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заболат со клинички знаци на туберкулоза, тие можат да се заколат со право на надоместок на штета, но со претходно одобрување на Републичката управа за ветеринарна служба.

Во свињарските фарми на организациите на здружен труд задолжително ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 20% од маториците и нерезите што се чуваат за расплод, најдоцна до 30. IX. 1985 година.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување и гоеење на говеда ќе се зема крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1985 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од една третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината, како и од сите мазни крави, јуниците, биковите и јунчињата во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1985 година ќе се зема крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1985 година ќе се зема крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза.

Земање на крв за преглед на бруцелоза од говедата што се гојат ќе се изврши во почетокот на гоњето.

Прлата кај кои лабораториски ќе се утврди бруцелоза, веднаш по добивањето на резултатот се обележуваат со жиг — буквата „Б“ (со вжештено железо или со течен азот) на десниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см. Обележените говеда се одделуваат и во што покосок рок се испраќаат на колење.

Од сите овци во стадото во кое е установен абортус кај овците ќе се зема крв за преглед на бруцелоза (мелитокочкоза), односно материјал за лабораториско испитување.

За преглед на бруцелоза (мелитокочкоза) ќе се зема крв од сите овци во домаќинството, кога ќе се утврди дека некој од членовите на домаќинството заболел од бруцелоза (мелитокочкоза).

Кога се утврди бруцелоза (мелитокочкоза) кај овците во некое стадо овци, ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од сите овци во заразеното населено место.

Веднаш по добивањето на лабораторскиот резултат, позитивните овци се одделуваат од стадото, видно се обележуваат со црвена боја на главата, се убиваат и нештетно отстрануваат.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и на индивидуалните сточари, што ги чуваат за приплод, ќе се зема крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1985 година. Позитивните свињи, веднаш по добивањето

на лабораторискиот резултат, се одделуваат, видно обележуваат и се испраќаат на колење.

За периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 септември до 31 октомври 1985 година ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од 5—10% од приплодните овци и овни во населените места каде постои сомневање за бруцелоза што ги определува општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Во стопанските дворови, во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи, ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од сите приплодни говеда, овци и овци секој четири седмици сè додека кај сите приплодни говеда, овци и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при два серолошка прегледа на крвта во рок од 1 месец и ако од последниот преглед поминале најмалку 60 дена.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод и гоеење во Републиката задолжително ќе се зема крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-ти ден од денот на живното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднакратна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1985 година.

Прлата кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација против антраксот, како и телињата, јагнињата и ждребињата што ќе се родат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населените места во кои антраксот е установен во последните дваесет години (1965—1984 година).

Еднакратна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружен труд што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани во точка 4 за превентивна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот бил утврден во последните пет години (1980—1984 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата на општествените свињарски фарми ќе се врши нерманентно според технолошкиот процес и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши во општините: Крива Паланка, Делчево, Берово и во граничниот појас према НР Бугарија во општината Струмица (Старо Коњарево, Ново Коњарево, Дражево, Смолари, Бојково, Стиник, Барбарево, Самуилово и Ново Село) во периодот од 1 април до 31 мај 1985 година.

При појава на зараза вакцинација ќе се врши во секое време.

Свињите кои во рокот од став еден на оваа точка нема да бидат вакцинирани, како и прасињата што ќе се опрасат подоцна, ќе се вакцинираат по овој рок.

7. Црвеница

Превентивна вакцинација на свињите против црвеницата (црвениот ветар) ќе се изврши во населените места и во општествените свињарски фарми што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

8. Краста

Во населените места и во општествените овчарски фарми во кои крастата кај овците била утврдена во текот на 1984 година, најдоцна до април 1985 година ќе се изврши преглед на овците.

Паралелно со прегледите во однос на крастата кај овците ќе се врши преглед во однос на крастата на другите домашни животни и ќе се преземаат соодветни ветеринарно-санитарни мерки за нејзиното сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против атипичната чума во 1985 година ќе се врши на целата територија на Републиката, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со вакцина „Ла Сота“, таа ќе се спроведува двапати годишно, и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 31 мај 1985 година, а вториот во периодот од 1 септември до 30 ноември 1985 година. Притоа, во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да има интервал од околу 6 месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктезар“ вакцина, таа ќе се спроведе еднаш годишно, и тоа во периодот од 1 септември до 30 ноември 1985 година.

Во населените места што се граничат со општествените живинарски фарми, во 1985 година ќе се изврши трикратна вакцинација на кокошките, ако се употребува вакцина „Ла Сота“, односно двократна вакцинација, ако се употребува сува „Муктезар“ вакцина.

При спроведувањето на вакцинацијата од став 4 на оваа точка, ако се употребува вакцина „Ла Сота“, меѓу одделните вакцинации треба да постои интервал од околу 4 месеци, а ако се употребува сува „Муктезар“ вакцина, интервал од околу 6 месеци.

Задолжителна превентивна вакцинација на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ла Сота“ во текот на целата година, sukcesивно според возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцината.

Во организациите на здружен труд вакцинација на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се врши периодично и континуирано, според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразната кривотница ќе се изврши во населените места и во општествените овчарски фарми што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши превентивна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразен пролив кај јагнињата во населените места и во општествените овчарски фарми во кои оваа зараза е установена во последните пет години (1980—1984 година).

12. Кокошкин тиф и салмонелози кај пернатата живина

Заради откривање, сузбивање и искоренување на кокошкиниот тиф, се применуваат одредбите на Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на кокошкиниот тиф („Службен лист на СФРЈ“ број 49/82).

Заради откривање, сузбивање и искоренување на салмонелозите кај пернатата живина, се применуваат одредбите од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на салмонелозата на пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ број 49/82).

За време на карантинот на внесената живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата, надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот ќе испрати до ветеринарно-дијагностичката организација, овластена со решение за карантинот, најмалку 50% од бројот на пцовисаните грла, односно од бројот на неизлупените јајца, за лабораториско испитување на тиф кај живината. Ако бројот на пцовисаните грла, односно бројот на неизлупените јајца е голем, тогаш треба да се испратат најмалку 30 пцовисани пилиња, односно 30 неизлупени јајца.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Од сите говеда и овци во организациите на здружен труд, како и од сите стада овци и говеда, чии сопственици се индивидуални сточари, во населените места за кои постои сомневање дека овците и говедата се заразени со белодробна стронгилоза, односно желудечно-цревни паразити, ќе се зема материјал за лабораториско испитување.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четирикратна дехелментизација на кучињата првенствено со средство кое се дава парентерално и тоа првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1985 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу одделните дехелментизации треба да постои интервал од три месеци.

15. Пироплазма

Во периодот од 1 април до 30 септември 1985 година ќе се изврши најмалку двократно бањање со противкрелжни средства на сите овци од типот на мерино, односно на сите внесени говеда и овци од благородни раси во Републиката.

16. Заразни болести кај пчелите

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1985 година ќе се изврши преглед во однос на заразните и паразитните болести кај пчелите на сите сандаци (кошници) пчели во организациите на здружен труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчелари во населените места каде што постои индикација или сомневање на присуство на заразни односно паразитни болести кај пчелите.

Во случај на сомневање за постоење на заразна или паразитна болест кај пчелите, ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружен труд во земјата.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1985 година ќе се изврши најмалку двократен преглед на вештачките рибници, природните и вештачките езера во Републиката и при сомневање на појава на заразна болест кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружен труд во земјата.

18. Метилавост (фасцилоза)

Во сите населени места и во организациите на здружен труд во Републиката во кои со лабораториски преглед ќе се установи метилавост (фасцилоза) кај овците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање на истите против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1985 година, според планот на ветеринарните станици и ветеринарните служби на организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување на говеда и овци од подрачјето на општината.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1985 година ќе се изврши еднаш годишно лабораториски преглед на млекото и еднаш годишно теренски преглед на млекото, во растојание од околу 6 месеци, од сите крави на организациите на здружен труд, како и еднократен теренски преглед на млекото од сите крави во индивидуалните стопанства кои продаваат млеко за јавна консумација во однос на болеста заразно пресушување на вимето.

Од грлата кои при теренскиот преглед на млекото покажале позитивна реакција ќе се зема млеко за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразното пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето ќе се зема материјал за лабораториско испитување и според резултатот на тоа испитување ќе се применуваат соодветни ветеринарно-санитарни мерки.

21. Лептоспироза

Земената крв од крави, јуници, бикови и јунчиња, како и земената крв од маторици, женски назимчиња и нерези во текот на 1985 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на лептоспироза.

22. Јагарчивост

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноември до 15 декември 1985 година против јагарчивоста кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во сите населени места во Републиката и во општествените говедарски фарми во кои ќе се утврди ова заболување кај говедата.

23. Инфективен бронхит

Во сите општествени живинарски фарми во Републиката во 1985 година ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според упатството на производителот на вакцината.

24. Ауејцкиева болест

Во 1985 година ќе се изврши вакцинација против Ауејцкиевата болест на сите свињи и прасиња во свињарските фарми во кои оваа болест била утврдена во 1984 година и порано, како и во свињарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 1985 година.

25. Инфективна анемија кај копитарите

Заради утврдување на инфективна анемија кај копитарите, во текот на 1985 година ќе се зема крв од сите коњи на општествените стопанства, во шумски манипулации, коњичките клубови, односно од сите лиценцирани пастуви, како и од една петтина од постојниот број коњи во индивидуалните стопанства на определено подрачје на општината, за преглед на инфективна анемија.

Лиценцираните пастуви за природен припуст можат да се употребуваат само ако не се инфицирани со вирусот на инфективната анемија кај коњите, кое се докажува со потврда од надлежната ветеринарна организација на здружен труд.

26. Леукемија кај говедата

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата во текот на 1985 година за преглед на бруцелоза (точка 2 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на леукемија кај говедата.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации во земјата.

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2573/3

8 декември 1984 година

Скопје

Претседател на
Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ****323.**

Врз основа на член 35 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 18 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА****Член 1**

Земјоделците осигуреници — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, земјоделците глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност и земјоделците чии брачни другари се вработени во здружениот труд со општествени средства или вршат са-

мостојна дејност, за 1985 година ќе плаќаат придонес за старосно осигурување, и тоа:

— 13 отсто од катастарскиот приход на осигуреникот и

— 900 динари по семејство.

Член 2

Земјоделците — глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а не се обврзани за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 900 динари.

Член 3

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво се занимаваат со сточарство или риболов, а не се обврзани за плаќање на данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ кој се утврдува во висина на просечната обврска на осигурениците кои плаќаат придонес во фиксен износ и во процент од катастарскиот приход од подрачјето на општината со кој се обезбедуваат средства за минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 01-63

18 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Стојан Стојменов, с. р.

324.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 17 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 18 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Заради порастот на трошоците на животот во 1984 година минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија се усогласуваат за 20 отсто и изнесуваат 1200 динари месечно.

Член 2

Основица за определување износот на зголемувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука претставува износот на пензијата што му припаѓа на корисникот на пензија за месец јуни 1984 година.

Член 3

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука припаѓа сметано од 1 јули 1984 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1984 година.

Бр. 01-62

18 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Стојан Стојменов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

325.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78 и 43/78), член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 19 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА И ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1982 година и во 1985 година, број 0805-1509/9 од 25 декември 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 42/81 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 0805-1381/11

19 декември 1984 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбилоски, с. р.

326.

Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 206 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услуги и Соборот на делегатите од организациите на здружен труд во здравство — даватели на услугите, одржана на 19 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1982 И ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за постојаните износи на придонесите на здравствено осигурување на одделни категории на осигуреници, број 0805-1509/12 од 25 декември 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 42/81, и во 1985 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 0805-1381/12

19 декември 1984 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбилоски, с. р.

327.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 19 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКО-ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица за 1985 година за кои со закон не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица претставува договорениот чист личен доход кој не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници и домашни помошнички 10.000 дин.
- за полуквалификувани работници 12.000 дин
- за квалификувани работници 14.000 дин.
- за висококвалификувани работници 16.000 дин.
- за средна школска подготовка 15.000 дин.
- за виша школска подготовка 17.000 дин.
- за висока школска подготовка 19.000 дин.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 0805-1381/13

19 декември 1984 година

Тетово

Претседател,
Атанас Билбилоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА —
ТЕТОВО

328.

Согласно член 22 од Статутот на Општинската заедница за образование и наука „Тетово“ — Тетово, Собранието на својата XVI-та редовна седница, одржана на 21 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1985 ГОДИНА

I

Се утврдуваат стапките на придонесот за основно образование и тоа:

- придонес од личен доход од работен однос од стопанска и нестопанска дејност — 5%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 1%;
- придонес од вршење на занаетчиска и професионална дејност — 6%.

II

Корисниците на средствата кои се финансираат од Општинската заедница за образование и наука „Тетово“ — Тетово се ослободуваат од плаќање на

придонес за основно образование.

III

Насоченото образование се ослободува од плаќање на придонесот за основно образование за 50%.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 0801-729/1

21 декември 1984 година

Тетово

Претседател,
Салиу Кемал, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ШТИП

329.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на вработувањето — Штип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75% од општината Штип.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1985 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 0201-28/16

24 декември 1984 година

Штип

Претседател,
Севда Јанева, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

330.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1984 ГОДИНА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните дувје кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или волуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба се намалува од 1,40% на 0,70% за месец декември 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд за основното, средното-насочено образование, социјалната заштита и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,35%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10-а

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Мирко Колевски, с. р.

331.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош се намалува од 1,40% на 0,70% за месец декември 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд за основното, средно-насоченото образование, социјалната заштита и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,35%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10-а

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Ацанка Јаневска, с. р.

332.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност, и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода се намалува од 1,40% на 0,70% за месец декември 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд за основното, средно-насоченото образование, социјалната заштита и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,35%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10-а

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Стојанка Јовчевска, с. р.

333.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност, и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар се намалува од 1,40% на 0,70% за месец декември 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд за основното, средно-насоченото образование, социјалната заштита и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,35%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10-а
24 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Марија Узунова, с. р.

334.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир се намалува од 1,40% на 0,70% за месец декември 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд за основното, средно-насоченото образование, социјалната заштита и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,35%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност, за месец декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10-а
24 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Вангелица Стипцарова, с. р.

335.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба се утврдува во висина од 1,30% за 1985 година.

Член 2

Средствата кои ќе се остварат од личен доход на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спогодба за основање, Статутот на Заедницата и Програмата за развој во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10
24 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Мирко Колевски, с. р.

336.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош се утврдува во висина од 1,30% за 1985 година.

Член 2

Средствата кои ќе се остварат од личен доход на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спогодба за основање, Статутот на Заедницата и Програмата за развој во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10
24 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Ацанка Јаневска, с. р.

337.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода се утврдува во висина од 1,30% за 1985 година.

Член 2

Средствата кои ќе се остварат од личен доход на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спогодба за основање, Статутот на Заедницата и Програмата за развој во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Стојанка Јовчевска, с. р.

338.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска дејност, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар се утврдува во висина од 1,30% за 1985 година.

Член 2

Средствата кои ќе се остварат од личен доход на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спогодба за основање, Статутот на Заедницата и Програмата за развој во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Марија Узунова, с. р.

339.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир се утврдува во висина од 1,30% за 1985 година.

Член 2

Средствата кои ќе се остварат од личен доход на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спогодба за основање, Статутот на Заедницата и Програмата за развој во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/10

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Вангелица Стицарова, с. р.

340.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 1

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлуката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 8/84), се валоризира за 3,34% сметано од 1. I. 1984 година.

Член 2

Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци по цензусни групи ќе изнесува:

А. I цензусна група

— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	2.047,50 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	3.088,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	3.402,00 дин.

Б. II цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин.
 - за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин
 - за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин.
- В. III цензусна група**
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин.
 - за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 дин.
 - за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин.

Член 3

Разликата во висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен износ во месец декември заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/7

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Мирко Колевски, с. р.

341.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ****Член 1**

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлуката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 8/84), се валоризира за 8,34% сметано од 1. I. 1984 година.

Член 2

Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци по цензусни групи ќе изнесува:

А. I цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 2.047,50 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 3.088,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 дин.

Б. II цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин.

В. III цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин.

Член 3

Разликата во висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен износ во месец декември заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/7

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател

Ацанка Јаневска, с. р.

342.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ****Член 1**

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлуката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 8/84), се валоризира за 8,34% сметано од 1. I. 1984 година.

Член 2

Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци по цензусни групи ќе изнесува:

А. I цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 2.047,50 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 3.088,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 дин.

Б. II цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин.

В. III цензусна група

- за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 дин.
- за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин.

Член 3

Разликата во висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен износ во месец декември заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/7

24 декември 1984 година

Скопје

Претседател,

Стојанка Јовчевска, с. р.

343.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 1

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлуката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 8/84), се валоризира за 8,34% сметано од 1. I. 1984 година.

Член 2

Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци по цензусни групи ќе изнесува:

А. I цензусна група	
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	2.047,50 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	3.088,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	3.402,00 дин.
Б. II цензусна група	
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	1.701,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	2.275,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	3.088,00 дин.
В. III цензусна група	
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	1.354,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	1.896,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	2.763,00 дин.

Член 3

Разликата во висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен износ во месец декември заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/7
24 декември 1984 година
Скопје

Претседател,

Марија Узунова, с. р.

344.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 1

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлуката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 8/84), се валоризира за 8,34% сметано од 1. I. 1984 година.

Член 2

Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци по цензусни групи ќе изнесува:

А. I цензусна група

— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	2.047,50 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	3.088,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	3.402,00 дин.

Б. II цензусна група

— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	1.701,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	2.275,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	3.088,00 дин.

В. III цензусна група

— за дете со потешки психофизички недостатоци до 15 годишна возраст	1.354,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 18 годишна возраст	1.896,00 дин.
— за дете со потешки психофизички недостатоци до 26 годишна возраст	2.763,00 дин.

Член 3

Разликата во висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен износ во месец декември заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-902/7
24 декември 1984 година
Скопје

Претседател,

Вангелица Стипцарова, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

541. Резолуција за општествено-економскиот развој и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1985 година — — — — —	817
542. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и општините за 1985 година — — — — —	831
543. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1984 година — — — — —	832
544. Одлука за изменување на Одлуката за користење на средствата од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	833
545. Одлука за изменување на Одлуката за компензација на име разлика во цената на дневните информативно-политички весници за 1984 година — — — — —	833
546. Правилник за начинот и условите за здобивање со звања на воспитувачите, наставниците и другите стручни работници во организациите за згрижување и воспитување, во основните училишта и ученичките домови — — — — —	833
547. Правилник за начинот на опроведувањето на прегледот на умрените и обдукција — — — — —	835
548. Правилник за определување регистрационни подрачја за моторни и приклучни возила — — — — —	837
549. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1985 година — — — — —	837

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ

(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/84)

Цена 185 динари

Со овој закон се уредува утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход, на доходот и на чистиот доход и утврдувањето и распоредувањето на приходот на корисниците на општествените средства. Новиот закон се однесува на сите корисници на општествените средства, односно и на оние кои не утврдуваат вкупен приход и доход, а го утврдуваат и распоредуваат приходот. На тој начин при утврдувањето на вкупниот приход, односно на приходот и располагањето со општествените средства, сите корисници на општествените средства се доведени во иста општествено-економска положба. Поради тоа се укажа потреба за издавање збирка која е печатена во ограничен број примероци. Законот ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН

(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/84)

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН („Службен весник на СРМ“ бр. 23/84)
со објаснувања и со предметен регистар на поимите
— Второ изменето и дополнето издание —

Цена 380 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

Општи акти на самоуправните
интересни заедници

- | | |
|---|-----|
| 323. Одлука за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1985 година | 840 |
| 324. Одлука за усогласување на минималните старосни и семејни пензии во 1984 година | 841 |
| ТЕТОВО | |
| 325. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1982 година и во 1985 година | 841 |
| 326. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за постојаните износи на придонесите на здравствено осигурување на одделни категории на осигуреници за 1982 и во 1985 година | 841 |
| 327. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица за 1985 година | 842 |
| 328. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за основно образование за 1985 година | 842 |
| ШТИП | |
| 329. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1985 година | 842 |
| СКОПЈЕ | |
| 330. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход од работен однос како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба за 1984 година за месец декември | 842 |
| 331. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход од работен однос како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош за месец декември 1984 година | 843 |
| 332. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход од работен однос како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода за месец декември 1984 година | 843 |
| 333. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход од работен однос како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар за месец декември 1984 година | 843 |
| 334. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход од работен однос како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир за месец декември 1984 година | 844 |
| 335. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба за 1985 година | 844 |
| 336. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош за 1985 година | 844 |
| 337. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода за 1985 година | 845 |
| 338. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар за 1985 година | 845 |
| 339. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир за 1985 година | 845 |
| 340. Одлука за валоризација на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци | 845 |
| 341. Одлука за валоризација на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци | 846 |
| 342. Одлука за валоризација на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци | 846 |
| 343. Одлука за валоризација на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци | 847 |
| 344. Одлука за валоризација на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци | 847 |